

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 166

20 јуни 2020, сабота

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2086. Уредба за методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2021 година.....	3	2092. Одлука за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од втор циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје во академската 2020/2021 година	6
2087. Уредба со законска сила за примена на Законот за правосудниот испит за време на вонредна состојба.....	4		
2088. Уредба со законска сила за финансирање на политичките партии во 2020 година.....	4		
2089. Одлука за изменување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19.....	5	2093. Одлука за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од трет циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Универзитетот во Тетово и Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во академската 2020/2021 година	7
2090. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Институтот за духовно и културно наследство на Албанците – Скопје....	6		
2091. Одлука за престанување на важење на Одлуката за укинување на увозната давачка - царинската стапка за живо јагне	6		

	Стр.		Стр.
2094. Решение за изменување на Решението за назначување на членови на Дигиталниот форум за информатичко-комуникациски технологии.....	7	2103. Програма за изменување на Програмата за лекување на ретки болести во Република Северна Македонија за 2020 година.....	16
2095. Програма за изменување и дополнување на Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2020 година	7	2104. Програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2020 година	16
2096. Програма за изменување на Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2020 година.....	8	2105. Програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2020 година	18
2097. Програма за изменување на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2020 година.....	9	2106. Среднорочна програма за формирање, чување, обновување и користење на стоковните резерви за период 2021-2025 година	19
2098. Програма за изменување на Програмата за едукација на лекари и медицински персонал, за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени, како и за спроведување на обуки за вршење преглед за умрени лица за 2020 година	11	2107. Програма за изменување на Програмата за мониторинг на безбедноста на храната во Република Северна Македонија за 2020 година.....	20
2099. Програма за изменување на Програмата за организирање и унапредување на крводарителството во Република Северна Македонија за 2020 година.....	11	2108. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за техничките и функционалните карактеристики на интегрираниот автоматски систем за управување, образецот на фискалната сметка, образецот на фискално лого, документот касова сметка за сторна трансакција, формата и содржината на книгата за дневни финансиски извештаи, начинот за одобрување и продолжување на дозволата на производството и продажбата на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување, начинот на одземање на дозволата за одобрување на производството и продажбата на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување, функционалните и техничките карактеристики кои треба да ги имаат фискалните апарати и интегрираниот автоматски систем за управување, постапката и документацијата за нивно одобрување за производство и продажба, елементите на фискалната сметка, начинот на проверка и контрола на фискалните апарати и правилата за техничко одржување и сервисирање на истите, формата и содржината на барањето за добивање овластување за вршење на контрола и проверка на функционалните и техничките карактеристики на фискалниот систем на опрема и потребната документација.....	51
2100. Програма за изменување на Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2020 година.....	12	Огласен дел	1-12
2101. Програма за изменување на Програмата за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Северна Македонија во 2020 година.....	12		
2102. Програма за изменување на Програмата за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери и за обезбедување на средства за специјалистичко-консултативни и болнички здравствени услуги за корисниците на правото на социјална парична помош како и на членовите на нивните домаќинства во Република Северна Македонија за 2020 година.....	16		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2086.

Врз основа на член 9 став (3) од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15, 209/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.244/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 јуни 2020 година, донесе

УРЕДБА ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ПРИХОДИТЕ ОД ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ ПО ОПШТИНИ ЗА 2021 ГОДИНА

Член 1

Со оваа уредба се пропишува методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2021 година.

Член 2

Вкупните средства на приходите од данокот на додадена вредност наплатени во претходната фискална година за општините во Република Северна Македонија, општините во Градот Скопје и Градот Скопје се распределуваат во константен дел од по 3.000.000 денари за сите општини во Република Северна Македонија, на општините во Градот Скопје и Градот Скопје и променлив дел кој се распределува за општините во Република Северна Македонија во износ од 88%, а за општините во Градот Скопје и Градот Скопје во износ од 12%.

Член 3

Променливиот дел на средства за општините во Република Северна Македонија се распределува според следните критериуми:

- 65% според нивното учество во вкупниот број на жители во Република Северна Македонија без Градот Скопје, согласно со податоците од последниот извршен попис на население објавени од Државниот завод за статистика,
- 27% според нивното учество во вкупната површина на територијата на Република Северна Македонија без Градот Скопје, согласно со утврдените граници на општините од органот надлежен за работите за премер и катастар и
- 8% според нивното учество во вкупниот број на населени места во Република Северна Македонија без Градот Скопје, согласно со член 11 од Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија.

Распределбата на средствата од став 1 на овој член на општините во Република Северна Македонија се врши според формулата:

$$D_i = \frac{0,65 \cdot EF_n}{BZ_n} \cdot BZ_i + \frac{0,27 \cdot EF_n}{P_n} \cdot P_i + \frac{0,08 \cdot EF_n}{BNM_n} \cdot BNM_i, \text{ каде}$$

D_i - претставува дотација која се распределува на општината;

EF_n - претставува вкупен променлив (варијабилен) износ на средства кои се распределуваат по општини;

BZ_n - претставува број на жители во Република Северна Македонија без Градот Скопје, согласно со податоците од последниот извршен попис на население објавени од Државниот завод за статистика;

BZ_i - претставува број на жители во одделната општина за која се врши распределба на дотацијата, согласно со податоците од последниот извршен попис на население објавени од Државниот завод за статистика;

P_n - претставува површина на територијата на Република Северна Македонија без Градот Скопје, согласно со утврдените граници на општините од органот надлежен за работите за премер и катастар;

P_i - претставува површина на подрачјето на одделната општина за која се врши распределба на дотацијата, согласно со утврдените граници на општината од органот надлежен за работите за премер и катастар;

BNM_n - претставува број на населени места во Република Северна Македонија без Градот Скопје, согласно со член 11 од Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија;

BNM_i - претставува број на населени места во одделната општина за која се врши распределба на дотацијата, согласно со член 11 од Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија.

Член 4

Променливиот дел на средства наменет за распределба на Градот Скопје и на општините на Градот Скопје од член 2 од оваа уредба се распределува во однос 40:60.

Износот на средства утврден во став 1 од овој член, наменет за општините во Градот Скопје, се распределува според следните критериуми:

- 65% според нивното учество во вкупниот број на жители во Градот Скопје, согласно со податоците од последниот извршен попис на население објавени од Државниот завод за статистика,
- 27% според нивното учество во вкупната површина на подрачјето на Градот Скопје, согласно со утврдените граници на општините од органот надлежен за работите за премер и катастар и
- 8% според нивното учество во вкупниот број на населени места во Градот Скопје, согласно со член 11 од Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија.

Распределбата на средствата од став 2 на овој член на општините во Градот Скопје се врши според формулата:

$$D_i = \frac{0,65 \cdot EF_{so}}{BZ_{sk}} \cdot BZ_i + \frac{0,27 \cdot EF_{so}}{P_{sk}} \cdot P_i + \frac{0,08 \cdot EF_{so}}{BNM_{sk}} \cdot BNM_i, \text{ каде}$$

D_i - претставува дотација која се распределува на општината во Градот Скопје;

EF_{so} - претставува вкупен променлив (варијабилен) износ на средства кои се распределуваат за општините во Градот Скопје;

BZ_{sk} - претставува број на жители во Градот Скопје, согласно со податоците од последниот извршен попис на население објавени од Државниот завод за статистика;

BZ_i - претставува број на жители на општината во Градот Скопје за која се врши распределба на дотацијата, согласно со податоците од последниот извршен попис на население објавени од Државниот завод за статистика.

Psk - претставува површина на подрачјето на Градот Скопје, согласно со утврдените граници на општините од органот надлежен за работите за премер и катастар;

Pi - претставува површина на подрачјето на одделната општина во Градот Скопје за која се врши распределба на дотацијата, согласно со утврдените граници на општината од органот надлежен за работите за премер и катастар;

BNMSsk - претставува број на населени места во градот Скопје, согласно со член 11 од Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија;

BNMi - претставува број на населени места во одделната општина во Градот Скопје за која се врши распределба на дотацијата, согласно со член 11 од Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Северна Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 2021 година.

Бр. 44-6066/1
19 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2087.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 јуни 2020 година, донесе

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВОСУДНИОТ ИСПИТ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1

Законот за правосудниот испит („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 190/19), ќе се применува за време на траење на вонредната состојба, доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.

За полагањето на правосудниот испит за време на траење на вонредната состојба се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.

Член 2

Полагањето на правосудниот испит кое треба да се спроведе согласно Законот за правосудниот испит („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 190/19), се одложува за време на траењето на вонредната состојба и се полага во дополнителна јулска испитна сесија.

Полагањето на правосудниот испит кое е започнато до 1 јануари 2020 година, а кое треба да се спроведе согласно Законот за правосудниот испит („Службен весник на Република Македонија“ бр. 137/13 и 153/15), се одложува за време на траењето на вонредната состојба.

Член 3

Кандидатот го пријавува учеството на дополнителната јулска испитна сесија од денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила до 30 јуни 2020 година.

Кандидатот се информира за датумот, времето и местото на полагање на испитот најмалку пет дена пред одржувањето на испитот преку веб страницата на Министерството за правда.

Член 4

Комисијата за утврдување на исполнетост на условите за полагање на испитот најдоцна во рок од три дена од денот на завршување на пријавувањето од член 3 став 1 од оваа уредба со законска сила, изготвува записник кој содржи список на лица кои ги исполнуваат и не ги исполнуваат условите за полагање на испитот.

Член 5

Одредбите од оваа уредба со законска сила ќе се применуваат за време на траењето на вонредната состојба и по престанокот на траењето на вонредната состојба до 30 јули 2020 година.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила престанува да важи Уредбата со законска сила за примена на Законот за правосудниот испит за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 70/20).

Член 7

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-6067/1
19 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2088.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 јуни 2020 година, донесе

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ ВО 2020 ГОДИНА

Член 1

За исплата на финансиските средства за годишно финансирање на политичките партии, предвидени со Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12, 23/13 и 140/18) и со Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 265/19) се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.

Член 2

Вкупните средства за годишно финансирање на политичките партии за фискалната 2020 година се во висина од 0,04% од вкупните изворни приходи на Буџетот на Република Северна Македонија.

Средствата од ставот 1 на овој член ќе се исплатат од финансиските средства наменети за годишно финансирање на политичките партии, предвидени со Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 265/19), во износи и на начин согласно членот 10 ставовите 1 и 2 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12, 23/13 и 140/18).

Член 3

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-6068/1
19 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2089.

Врз основа на член 58 став 1 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15 и 37/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 јуни 2020 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ НА КОРОНАВИРУС COVID-19

Член 1

Во Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 62/20, 63/20, 64/20, 66/20, 70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20, 109/20, 119/20, 123/20, 125/20, 126/20, 134/20, 136/20, 140/20, 147/20, 153/20, 154/20, 156/20, 157/20 и 163/20), во член 1, став 1, во точката 9 во ставот 3, Прилогот број 7 – Протокол за отворање и работа на кафетерии од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство, се менува со нов Прилог број 7 кој е даден во прилог и е составен дел на оваа одлука.

Во точката 21, Прилогот број 8 – Протокол за отворање и работа на угостителските објекти за исхрана од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство, се менува со нов Прилог број 8 кој е даден во прилог и е составен дел на оваа одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2147/24
19 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Прилог бр.7

Протокол за отворање и работа на кафетерии

1. Вработените во угостителскиот објект кои послужуваат задолжително носат заштитни маски и зачестено одржуваат хигиена на раце.

2. Се дозволува работа само на отворените делови-терасите од кафетериите кои се од три страни отворени со кровна конструкција.

3. Се ограничува бројот на гости, само на тие кои може да седат.

4. Не е дозволено послужување на гости на стојење на шанк и стоечки маси.

5. Задолжително менаџирање при влегување на гостите од одредено одговорно лице пред влезот на угостителскиот објект.

6. Во просторот за послужување на гости, каде има поставено маси, да се обезбеди растојание од столче до столче од 1,5-2m со соседните маси во сите правци.

7. На една маса со четири столици може да седат и да се послужуваат максимум две лица.

8. На една маса со четири столици може да се послужуваат четири лица доколку се од исто семејство.

9. Задолжително поставување на дезинфекционо средство за раце на секоја маса.

10. Засилени внатрешни контроли на вработените лица од страна на одговорно лице за одржување на личната хигиена (често миене раце) во сите фази на подготовка, прием и послужување на пијалоци.

11. Засилени санитарно-хигиенски мерки, задолжително пребришување на масите со средство за дезинфекција кое делува на вируси според упатство од производителот, по заминување на секоја тура на гости.

12. На крајот на смената задолжително механичко чистење и дезинфекција со средство кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини.

13. Редовно одржување на тоалетите со задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење и употреба на горенаведените дезинфекциони средства.

14. Забрането е користење на сушачи за раце во тоалетите и задолжително користење на хартиени бришачи за раце за еднократна употреба.

15. Забрането организирање на прослави (веселби, родендени и сл.).

Прилог бр.8

Протокол за отворање и работа на угостителските објекти за исхрана

1. Вработените во угостителскиот објект кои послужуваат задолжително носат заштитни маски и зачестено одржуваат хигиена на раце.

2. Се дозволува работа само на отворените делови од угостителските објекти за исхрана со послужување, кои се од три страни отворени со кровна конструкција.

3. Се ограничува бројот на гости, ќе се послужуваат само гости кои може да седат и лица кои преку шалтер ќе подигнуваат нарачки.

4. Не е дозволено послужување на гости на стојење на шанк и стоечки маси.

5. Задолжително менаџирање на влегување на гостите. Одредено одговорно лице пред влезот на угостителскиот објект.

6. На отворениот простор за послужување на гости каде има поставено маси, да се обезбеди растојание од столче до столче од 1,5-2m со соседните маси во сите правци.

7. На една маса со четири столици може да седат и да се послужуваат максимум две лица.

8. На една маса со четири столици може да се послужуваат четири лица доколку се од исто семејство.

9. Дозволен е максимален број на 12 лица на споени маси заедно со задолжително растојание помеѓу секој гостин од 1.5m.

10. Задолжително поставување на дезинфекционо средство за раце на секоја маса.

11. Засилени внатрешни контроли на вработените лица од страна на одговорно лице за одржување на личната хигиена (често миене раце) во сите фази на подготовка, прием и послужување на храна.

12. Засилени санитарно-хигиенски мерки, пребришување на масите со средство за дезинфекција кое делува на вируси според упатство од производителот при заминување на гостите од секоја маса.

13. На крајот на смената задолжително механичко чистење и дезинфекција со средство кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини. Редовно одржување на тоалетите со задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење и употреба на горенаведените дезинфекциони средства.

14. Забрането е користење на сушачи за раце во тоалетите и задолжително користење на хартиени бришачи за раце за еднократна употреба.

15. Забрането организирање на прослави (свадби, родендени, крштемки и сл.).

2090.

Врз основа на член 21 став 2 од Законот за научно – истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13, 41/14, 145/15, 154/15, 30/16 и 53/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 јуни 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ДУХОВНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА АЛБАНЦИТЕ – СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Институтот за духовно и културно наследство на Албанците – Скопје бр.0201-95/2 од 19.2.2020 година, донесена од Советот на ЈНУ Институт за духовно и културно наследство на Албанците – Скопје, на седницата одржана на 19.2.2020 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-4634/1
19 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2091.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 26/01, 13/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 јуни 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УКИНУВАЊЕ НА УВОЗНАТА ДАВАЧКА – ЦАРИНСКАТА СТАПКА ЗА ЖИВО ЈАГНЕ

1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за укинување на увозната давачка - царинската стапка за живо јагне („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 156/20).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-5478/1
19 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2092.

Врз основа на член 103 став 1 точка 2 од Законот за високото образование* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 јуни 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ ОД ВТОР ЦИКЛУС НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА, УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВО, УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ШТИП, УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ОХРИД И УНИВЕРЗИТЕТОТ „МАЈКА ТЕРЕЗА“ ВО СКОПЈЕ ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Конкурсот за запишување на студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2020/2021 година утврден врз основа на Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 02-272/3 донесена на 246-тата седница, одржана на 20.2.2020 година, Предлог конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола во академската 2020/2021 година утврден врз основа на Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола бр. 14-258/5 донесена на 252-та седница, одржана на 26.2.2020 година, Предлог - конкурсот за запишување на студенти на втор циклус студии на Универзитетот во Тетово, во учебната 2020/2021 утврден врз основа на Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот во Тетово бр. 02-998/1 од 24.3.2020 година, донесена на седницата, одржана на 4.3.2020 година, Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип во учебната 2020/2021 година, утврден врз основа на Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, бр. 0202-273/4 донесена на 188-мата седница, одржана на 19.3.2020 година и Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, бр. 0202-305/2 донесена на 190-тата седница, одржана на 18.5.2020 година, Предлог - конкурсот за запишување на студенти на втор циклус студии на Универзитетот за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ - Охрид во академската 2020/2021 година, утврден врз основа на Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ - Охрид, бр. 02-205/43 донесена на 82-та седница, одржана на 27.2.2020 година и Предлог конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје во учебната 2020/2021 година, утврден врз основа на Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, бр. 02-321/2 донесена на седницата, одржана на 17.3.2020 година.

2. Одлуката за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од втор циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ - Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје во академската 2020/2021 година, се однесува за акредитираните студиски програми од втор циклус на студии, кои до 1 септември 2020 година, имаат решение за акредитација издадена од страна на Одборот за акредитација во високото образование и имаат решение за почеток со работа издадено од страна на Министерството за образование и наука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-6079/1
19 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2093.

Врз основа на член 103 став 1 точка 2 од Законот за високото образование* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 јуни 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ ОД ТРЕТ ЦИКЛУС НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА, УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВО И УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Предлог Конкурсот за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во академската 2020/2021 година утврден врз основа на Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 02-271/5 донесена на 246-тата седница, одржана на 20.02.2020 година, Предлог Конкурсот за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола во академската 2020/2021 година утврден врз основа на Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола бр. 14-394/6 донесена на 253-тата седница, одржана на 27.03.2020 година, Предлог Конкурсот за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на Универзитетот во Тетово во академската 2020/2021 година утврден врз основа на Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот во Тетово бр. 02-998/1 донесена на седницата, одржана на 4.3.2020 година и Конкурсот за запишување студенти на трет циклус студии-докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип во академската 2020/2021 година, утврден врз основа на Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, бр. 0202-273/5 донесена на 188-мата седница, одржана на 19.03.2020 година.

2. Одлуката за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од трет циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент

Охридски“ – Битола, Универзитетот во Тетово и Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип во академската 2020/2021 година, се однесува за акредитираните студиски програми од трет циклус на студии, кои до 1 септември 2020 година, имаат решение за акредитација издадена од страна на Одборот за акредитација во високото образование и имаат решение за почеток со работа издадено од страна на Министерството за образование и наука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-6081/1
19 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2094.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 26/01, 13/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 јуни 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ДИГИТАЛНИОТ ФОРУМ ЗА ИНФОРМАТИЧКО-КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ

Член 1

Во Решението за назначување на членови на Дигитален форум за информатичко - комуникациски технологии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 234/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 157/20), во член 1, точката 5. се менува и гласи:

„5. Бехар Хадиhamза, претставник именуван од Стопанската комора на северозападна Македонија“.

Член 2

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-6071/1
19 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2095.

Врз основа на член 26 став (5) од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14, 130/14, 152/15, 31/16, 178/16 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 јуни 2020 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2020 ГОДИНА

1. Во Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.29/20 и 123/20), во точката 1 износот „380.000.000“ се заменува со износот „330.000.000“.

2. Во точката 2, потточка 1 износот „15.000.000“ се заменува со износот „13.500.000“.

Во потточката 2 износот „87.000.000“ се заменува со износот „73.000.000“.

Во потточката 3 износот „37.903.000“ се заменува со износот „31.003.000“.

Во потточката 4 износот „101.000.000“ се заменува со износот „70.000.000“.

По потточката 13 се додава нова потточка 14 која гласи:

„14. Доградба на објект железничка станица Гевгелија 3.400.000 денари

Реконструкцијата на железничката станица Гевгелија е дел од проектот „Рехабилитација, надградба и реконструкција на железнички станици по должина на коридор 10 и кракот 10д“ финансиран преку ИПА 1 програмата 2007-2013 година, која програма е затворена, а дел од градежните активности останаа недовршени. Со средствата од оваа намена целосно ќе се комплетираат преостанатите работи и тоа: зајакнување на објектот согласно со изработената Студија за носивост и стабилност на железничка станица Гевгелија и конзерваторско уредување на фасадата согласно проектот од национално конзерваторскиот центар бидејќи објектот е под заштита на споменици.“

3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-4583/1
19 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2096.

Врз основа на член 57 став (3) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 јуни 2020 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ВЕТЕРИНАРНО ЈАВНО ЗДРАВСТВО ВО 2020 ГОДИНА

I

Во Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 277/19 и 131/20) во делот I износот "33.000.000" се заменува со износот "26.000.000".

II

Во делот II износот "32.000.000" се заменува со износот "25.000.000".

III

Во делот III табелата се менува и гласи:

1. План за мониторинг на присуство на резидуи и не-дозволен супстанции кај живи животни, производи и суровини од животинско потекло	16.800.000,00 денари
2. Мониторинг на исполнувањето на критериумите за микробиолошка исправност на храната од животинско потекло	2.800.000,00 денари
3. Мониторинг на критериумите за сурово млеко кај молзните грла чие млеко се користи за исхрана на луѓето	300.000,00 денари

4. Мониторингот на зоонози и причинители на зоонози и мониторинг на антимикробна отпорност	500.000,00 денари
5. Мониторинг на квалитет на храна од животинско потекло	1.900.000,00 денари
6. Мониторинг на безбедноста на храната за животни	2.100.000,00 денари
7. Мониторинг на безбедноста на нуспроизводите од животинско потекло	300.000,00 денари
8. Активности на Националниот центар за информирање за ветеринарно-медицинските препарати	300.000,00 денари
ВКУПНО	25.000.000,00 денари

IV

Во делот IV износот "20.300.000,00" се заменува со износот "16.800.000,00". Табелата се менува и гласи:

- трошоци за дијагностичко испитување на присуство на резидуи во суровините и производите од животинско потекло	15.400.000,00 денари
- трошоци за следење и откривање на присуство на резидуи во производите од животинско потекло од увоз	1.400.000,00 денари

V

Во делот V износот "4.000.000,00" се заменува со износот "2.800.000,00".

Табелата се менува и гласи:

- трошоци за мониторинг на исполнување на критериумите за микробиолошка исправност на храната од животинско потекло	2.000.000,00 денари
- трошоци за мониторинг на исполнување на критериумите за микробиолошка исправност на храната од животинско потекло од увоз	800.000,00 денари

VI

Во делот VI износот "500.000,00" се заменува со износот "300.000,00". Табелата се менува и гласи:

- трошоци за мониторинг на критериумите за сурово млеко кај молзните грла чие млеко се користи за исхрана на луѓето	300.000,00 денари
---	-------------------

VII

Во делот VII износот "900.000,00" се заменува со износот "500.000,00" Табелата се менува и гласи:

- трошоци за утврдување и следење на зоонози и причинителите на зоонози и антимикробната отпорност	500.000,00 денари
--	-------------------

VIII

Во делот VIII износот "2.800.000,00" се заменува со износот "1.900.000,00". Табелата се менува и гласи:

- трошоци за мониторинг на квалитет на храна од животинско потекло	1.000.000,00 денари
- трошоци за мониторинг на квалитет на храната од животинско потекло од увоз	900.000,00 денари

IX

Во делот IX износот "2.800.000,00" се заменува со износот "2.100.000,00". Табелата се менува и гласи:

- трошоци за мониторинг на безбедноста на храната за животни и другите производи за исхрана на животните	1.600.000,00 денари
- трошоци за мониторинг на безбедноста на храната за животни и другите производи за исхрана на животните од увоз	500.000,00 денари

X

Во делот X износот "400.000,00" се заменува со износот "300.000,00". Табелата се менува и гласи:

- трошоци за мониторинг на безбедноста на нуспроизводите од животинско потекло	100.000,00 денари
- трошоци за мониторинг на безбедноста на нуспроизводите од животинско потекло од увоз	200.000,00 денари

XI

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-4794/1 Претседател на Владата
19 јуни 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје Оливер Спасовски, с.р.

2097.

Врз основа на член 57 став (3), од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 јуни 2020 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ВО 2020 ГОДИНА

I

Во Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 277/19, 41/20 и 131/20) во делот I износот „310.000.000,00“ се заменува со износот „284.700.000,00“.

Табелата се менува и гласи:

1. Средства од Буџетот на Република Северна Македонија, раздел 140.05 Програма 2, Подпрограма 20, ставка 425	3.200.000,00
--	--------------

2. Средства од Буџетот на Република Северна Македонија, раздел 140.05 Програма 2, Подпрограма 20, ставка 464	278.500.000,00
3. Средства од Буџетот на Република Северна Македонија, раздел 140.05 Програма 2, Подпрограма 20, ставка 480	3.000.000,00

II

Во делот II табелата се менува и гласи:

1. Заостанати обврски од претходната година (2019 година)	18.000.000,00
2. Здравствена заштита на животните за 2020 година	257.480.000,00
3. Набавка на вакцини за мали преживари	3.000.000,00
4. Набавка на опрема и материјали за подобра подготвеност и ефикасност во случај на појава на особено опасни заразни болести,	2.720.000,00
5. Водење на јавна кампања за болести со видео и аудио спотови, плакати, билборди, и други печатени материјали за болести кај животните	3.200.000,00
6. Набавка на банка за вакцини за класична чума кај свињите	300.000,00

III

Во делот IV табелата се менува и гласи:

Ред.бр	Вид на мерка	Износ во денари со ддв
1.	Надзор на болести кај свињите	31.100.000,00
1.1	Земање и испраќање на примероци за испитување на класична чума кај свињите	1.800.000,00
1.2	Дијагностичко испитување на класичната чума кај свињите	9.000.000,00
1.3.	Земање и испраќање на примероци за испитување на африканска чума кај свињите	1.500.000,00
1.4	Дијагностичко испитување на африканска чума кај свињите	10.800.000,00
1.5	Клинички преглед во одгледувалишта на свињи	8.000.000,00
2.	Надзор на болести кај живината	6.450.000,00
2.1	Земање на мостри и брисеви за мониторинг на присуство на болести кај домашната и комерцијална живина и диви птици	750.000,00
2.2	Дијагностичко испитување на њукастелска болест	2.400.000,00
2.3	Дијагностичко испитување на авијарна инфлуенца	1.500.000,00
2.4	Дијагностичко испитување на салмонелоза кај живината	1.800.000,00

3.	Надзор на заразни болести кај копитарите	1.715.000,00	8.1	Дијагностичко испитување на заразни болести кај рибите	5.000.000,00
3.1	Вакцинација на копитари против антракс	10.000,00	9.	Надзор на заразни болести кај овците и козите	105.380.000,00
3.2	Земање мостри за инфективна анемија кај копитарите и западно нилска треска	100.000,00	9.1	Земање, пакување и испраќање на материјал за лабораториско испитување на болести кај овците и козите	33.000.000,00
3.3	Дијагностичко испитување на присуство на западно нилска треска	955.000,00	9.2	Дијагностичко испитување на бруцелозата кај овците и козите	54.300.000,00
3.4	Дијагностичко испитување на инфективна анемија кај копитарите	650.000,00	9.3	Вакцинација против бруцелоза кај овците и козите	7.500.000,00
4.	Надзор на болести кај пчелите	210.000,00	9.4	Превентивна вакцинација против антракс	800.000,00
4.1	Земање и испраќање на материјал за испитување на американска чума и други болести на пчелно легло	10.000,00	9.5	Дијагностичко испитување на скрепи	500.000,00
4.2	Дијагностичко испитување на американска чума на пчелно легло	150.000,00	9.6	Вакцинација против ентэротоксемија кај овците и козите	9.280.000,00
4.3	Дијагностичко испитување на други заразни болести кај пчели	50.000,00	10.	Надзор на заразни болести кај говедата	65.550.000,00
5.	Надзор и контрола на вектори	2.000.000,00	10.1	Земање, пакување и испраќање на материјал за лабораториско испитување на болести кај говедата	13.000.000,00
5.1	Мониторинг и контрола на вектори (инсекти) (нивно броење и идентификација)	2.000.000,00	10.2	Дијагностичко испитување на бруцелозата кај говедата	11.000.000,00
6.	Надзор на заразни болести кај диви животни	14.225.000,00	10.3	Превентивна вакцинација против антракс	250.000,00
6.1	Отстрел, земање и испраќање на примероци за мониторинг на оралната вакцинација против беснило кај дивите животни (лисици и волци)	875.000,00	10.4	Дијагностичко испитување на спонгиозна енцефалопатија кај говедата	10.000.000,00
6.2	Дијагностичко испитување на беснило	1.500.000,00	10.5	Туберкулизација и рету-беркулизација на говедата	26.000.000,00
6.3	Дијагностичко испитување при сомнеж на беснило	250.000,00	10.6	Земање на примероци од говеда за детекција на присуство на вирусот на болест на чвореста кожа	300.000,00
6.4	Отстрел, земање и испраќање примероци од застрелани диви свињи и пријава на угината дива свиња	1.000.000,00	10.7	Дијагностика на болест на чвореста кожа	1.500.000,00
6.5	Дијагностичко испитување на класичната чума и африканска чума кај дивите свињи	8.000.000,00	10.8	Клинички преглед во одгледувалишта на говеда	3.500.000,00
6.6	Дијагностичко испитување на други заразни болести кај дивите животни	100.000,00	11.	Надомест за заклани/еутаназирани болни животни, транспорт до објект за колење/нештетно отстранување и трошоци за колење	11.000.000,00
6.7	Дијагностичко испитување на трихинела кај дивите животни	2.500.000,00	11.1	Надомест за заклани/еутаназирани болни животни, транспорт до објект за колење/нештетно отстранување и трошоци за колење	11.000.000,00
7.	Надзор на заразни болести кај кучињата	50.000,00	12.	Трошоци за дезинфекција и дезинсекција при контрола и сузбивање на особено опасни болести и болести предвидени со Годишната наредба за здравствена заштита на животните	1.500.000,00
7.1	Земање и испраќање на мостри за беснило	25.000,00			
7.2	Дијагностичко испитување на беснило	25.000,00			
8.	Надзор на заразни болести кај рибите	5.000.000,00			

12.1	Трошоци за дезинфекција и дезинсекција при контрола и сузбивање на особено опасни болести и болести предвидени со Годишната наредба за здравствена заштита на животните	1.500.000,00
13.	Земање на примероци, дијагностика и превентивни мерки за контрола и сузбивање на особено опасни болести согласно член 49 од Законот за ветеринарно здравство	1.000.000,00
14	Надзор на болести од економски интерес за државата согласно член 49 од Законот за ветеринарно здравство кои не се предвидени со Годишната наредба за здравствена заштита на животните и за кои нема програма за контрола или сузбивање	300.000,00
15	Внос на податоци за активности од јавен интерес од областа на здравствената заштита на животните	12.000.000,00
	ВКУПНО	257.480.000,00

IV

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-4820/1
19 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2098.

Врз основа на член 42 од Законот за извршување на Бюджетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 265/19), член 150-г став (1) и член 274 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 153/19, 180/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 јуни 2020 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ, ЗА КОФИНАНСИРАЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА, ОДНОСНО СУСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И ЗДРАВСТВЕНИТЕ СОРАБОТНИЦИ ВРАБОТЕНИ ВО ПРИВАТНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ, ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА И НЕВРАБОТЕНИ, КАКО И ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКИ ЗА ВРШЕЊЕ ПРЕГЛЕД ЗА УМРЕНИ ЛИЦА ЗА 2020 ГОДИНА

1. Во Програмата за едукација на лекари и медицински персонал, за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во

приватни здравствени установи, други правни лица и невработени, како и за спроведување на обуки за вршење на преглед за умрени лица за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.278/19), во делот IV. „ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА“ во точка 2 во потточката 2.3. износот „3.960.000,00 денари“ се заменува со износот „3.460.000,00 денари“.

Во потточката 2.4. износот „3.000.000,00 денари“ се заменува со износот „1.000.000,00 денари“.

Во потточката 2.5. износот „2.000.000,00 денари“ се заменува со износот „1.000.000,00 денари“.

Во потточката 2.6. износот „738.000,00 денари“ се заменува со износот „538.000,00 денари“.

Во потточката 2.8. износот „1.600.000,00 денари“ се заменува со износот „800.000,00 денари“.

Во потточката 2.9. износот „1.440.000,00 денари“ се заменува со износот „940.000,00 денари“.

Во точката 7 износот „50.000.000,00 денари“ се заменува со износот „45.000.000,00 денари“, а износот „15.000.000,00 денари“ се заменува со износот „10.000.000,00 денари“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-4845/1
19 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2099.

Врз основа на член 16 став 1 алинеја 7 и став 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 153/19, 180/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 јуни 2020 година донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА КРВОДАРИТЕЛСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА

1. Во Програмата за организирање и унапредување на крводарителството во Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.277/19), во делот 4. „ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА“ во ставот 1, износот „25.000.000,00“ се заменува со износот „40.000.000,00“.

Во ставот 2 износот „5.000.000,00“ се заменува со износот „20.000.000,00“.

Во ставот 3 табелата број 4. „Средствата за надоместок за партиципација“ се менува и гласи:

Опис на активност	Вкупно (ден.)
Партиципација за крводарители по приложени пресметки	32.000.000,00

Во ставот 4 износот „17.000.000,00“ се заменува со износот „32.000.000,00“.

Табелата „Вкупно потребни средства за реализација на програмата по извршители“ се менува и гласи:

Опис на активност	Извршител	Вкупно деп.
Организација на крводарителство	Црвен крст на Република Северна Македонија	6.600.000,00
Здравствено-воспитни и пропагандни материјали	Здравствени установи	889.000,00
Јубилејни признание и мотивациони средства	Здравствени установи	511.000,00
Средства за партиципација	Здравствени установи	32.000.000,00
Вкупно		40.000.000,00

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-4846/1
19 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2100.

Врз основа на член 5 од Законот за основање на Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 156/10, 59/12, 187/13, 41/14 и 83/18) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 јуни 2020 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ ЗА 2020 ГОДИНА

Член 1

Во Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 278/19), во членот 1 став 2 износот „140.314.000,00“ се заменува со износот „81.792.000,00“, износот „78.100.000,00“ се заменува со износот „19.800.000,00“ и износот „2.214.000,00“ се заменува со износот „1.992.000,00“.

Член 2

Во членот 2 точка а) во воведната реченица износот „34.000.000,00“ се заменува со износот „7.871.000,00“.

Во потточката 1 износот „16.250.000,00“ се заменува со износот „5.677.000,00“.

Во потточката 2 износот „13.000.000,00“ се заменува со износот „500.000,00“.

Во потточката 3 износот „1.000.000,00“ се заменува со износот „954.000,00“.

Потточките 4, 5 и 6 се бришат.

Во потточката 7 која станува потточка 4 износот „100.000,00“ се заменува со износот „50.000,00“.

Во потточката 8 која станува потточка 5 износот „500.000,00“ се заменува со износот „40.000,00“.

Потточката 9 која станува потточка 6 се менува и гласи:

„Хостинг, поддршка и одржување на македонскиот официјален туристички портал на веб страната Macedonia-Timeless, како и хостинг поддршка и одржување на веб страницата www.tourismmacedonia.gov.mk

се наменуваат 150.000,00 денари“.

Потточката 10 станува потточка 7.

Во точката б) во воведната реченица износот „12.260.000,00“ се заменува со износот „1.453.000,00“.

Потточките 2 и 3 се бришат.

Потточката 4 станува потточка 2.

Потточката 5 се брише.

Потточката 6 станува потточка 3.

Потточките 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 се бришат.

Потточката 14 станува потточка 4.

Потточката 15 се брише.

Во точката в) износот „11.840.000,00“ се заменува со износот „8.476.000,00“.

Член 3

Во членот 3 износот „80.000.000,00“ се заменува со износот „62.000.000,00“ а износот „20.000.000,00“ се заменува со износот „2.000.000,00“.

Член 4

Членот 4 се менува и гласи:

„Средствата во висина од 1.992.000,00 денари од сметка 787, од кои 900.000,00 денари се наменуваат за организирање на презентации и средби со странски туроператори и денови на македонскиот туризам во странство, организирање на промотивни кампањи во земјата и странство, како и организација на презентации и настани во Република Северна Македонија, а 1.092.000,00 денари за купување на возила.“.

Член 5

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-4855/1
19 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2101.

Врз основа на член 16 ставови (2) и (3) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 153/19, 180/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 јуни 2020 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО 2020 ГОДИНА

1. Во Програмата за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Северна Македонија во 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 278/19), во делот IV. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА, точката 6 се брише, а точките 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 32, стануваат точки 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31.

Во делот VI. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА, Табела 1. Финансиски средства за реализација на програмата, се заменува со нова табела, која гласи:

Бр.	Активност	Извршител	Индикатор	Единечна цена во денари	Вкупен износ во денари
1.1.	Активно пронаоѓање на случаи на туберкулоза кај ризични групи со селективна радиофотографија	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза	1700	317,00	538.900,00
1.2.	Дообработка на сомнителни ртг наоди:	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза	100	2.900,00	290.000,00
2.	Трошоци за скрининг на сомнителни за туберкулоза (партиципација)	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза, ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата- Козле, другите стационари и диспанзерите за белодробни заболувања и туберкулоза		120.000,00	120.000,00
3.	Мониторинг – евалуација и стручно-методолошка помош на здравствените установи кои спроведуваат превенција, дијагноза и лекување на болните од туберкулоза	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза	40	4.700,00	188.000,00
4.	Исплата на патни трошоци за болните од туберкулоза и лицата кои биле во контакт со нив и кои се јавиле на контролен преглед во ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза- Скопје и ЈЗУ Институт по белодробни заболувања кај децата-Козле	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза и ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата- Козле	90 болни и 200 лица од контакт	140.000,00	140.000,00
5.	Работилница за туберкулоза за специјалисти со акредитација	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза	1	66.000,00	66.000,00
6.	Работилница за туберкулоза за медицински сестри	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза	1	48.000,00	48.000,00
7.	Работилница за туберкулоза за доктори од примарната здравствена заштита со акредитација	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза	1	48.000,00	48.000,00
8.	Работилница за туберкулоза на медицински и немедицински кадри од казнено-поправни установи и психијатриски болници	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза	1	24.000,00	24.000,00
9.	Работилница за практичен пристап кон болестите на респираторниот систем наменета за специјалисти и доктори од општа пракса со акредитација	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза	1	36.000,00	36.000,00
10.	Доброволно доверливо советување и ХИВ тестирање на лица болни од туберкулоза	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза, диспанзерите и Стационарите	120	240,00	28.800,00

11.	Работилница за БЦГ имунизација, манту тест и лекување на латентна туберкулозна инфекција	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза	1	36.000,00	36.000,00
12.	ДОТ активности	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза, сите стационари и диспанзери Избрани лекари поливалентна патронажа	100	1.000,00	100.000,00
13.	Набавка на тврди подлоги со глицерол Loewenstein Jensen „или еквивалент,,	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза	3000	94,00	282.000,00
14.	Набавка на медицинска опрема	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза		3.292.200,00	3.292.200,00
15.	Набавка на медицински потрошен материјал хранителни подлоги Bactec Migit 960 BBI, кит суплемент и калибратори компатибилни за Bactec Migit 960	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза	3000	476,086	1.428.258,00
16.	Набавка на имунохроматографски тест за идентификација Mucobacterium tuberculosis на ниво на специес од култура компатибилен на Capilia TB	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза	100	840,00	84.000,00
17.	Набавка на тестови за симултана детекција на туберкулоза и резистенција на рифампицин компатибилен на Xpert MTB/Rif „или еквивалент“	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза	500	2832,00	1.416.000,00
18.	Набавка на Elisa test кит за одредување на туберкулозна инфекција	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза	500	2.335,22	1.167.610,00
19.	Набавка на антитуберкулозици од прва линија за лекување нановорегистрираните случаи на туберкулоза	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза		3.359.898,00	3.359.898,00
20.	Набавка на антитуберкулозици од втора линија за лекување на болни со резистентни форми на туберкулоза	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза		600.000,00	600.000,00
21.	Набавка на лекови за купирање на нус ефектите од антитуберкулотската терапија	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза		100.000,00	100.000,00
22.	Набавка на РТГ филмови	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза		67.437,00	67.437,00
23.	Набавка на медицински потрошен материјал и лабораториски материјал	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза		57.156,00	57.156,00
24.	Обезбедување на лична опрема за контрола на инфекција- Набавка на респиратори	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза		63.720,00	63.720,00

25.	Обезбедување на лична опрема за контрола на инфекција-маски	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза		82.000,00	82.000,00
26.	Обезбедување на лична опрема за контрола на инфекција-ракавици	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза		82.865,00	82.865,00
27.	Набавка на услуги за ДДД	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза	2	12.000,00	24.000,00
28.	Одржување и надградба на софтверот за електронска обработка на податоците за ТБ пациенти во РСМ	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза	4	30.000,00	120.000,00
29.	Подготовка на материјали и организирање на активности од програмата	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза	4	20.000,00	80.000,00
30.	Набавка на прехранбени и хигиенски пакети за болните од туберкулоза	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза	700	1.359.156,00	1.359.156,00
31.	Координација и мониторинг на дистрибуција на пакети	ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза	4	10.000,00	40.000,00
Вкупно					15.370.000,00

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-5439/1
19 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2102.

Врз основа на член 16 ставови (2) и (3) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 153/19, 180/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 јуни 2020 година, донесе

ПРОГРАМА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ БЕЗ НАПЛАТА НА УЧЕСТВО (ПАРТИЦИПАЦИЈА) ЗА ПЕНЗИОНЕРИ И ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИ И БОЛНИЧКИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ЗА КОРИСНИЦИТЕ НА ПРАВОТО НА СОЦИЈАЛНА ПАРИЧНА ПОМОШ КАКО И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ ДОМАЌИНСТВА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА**

1. Во Програмата за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери и за обезбедување на средства за специјалистичко-консултативни и болнички здравствени услуги за корисниците на правото на социјална парична помош како и на членовите на нивните домаќинства во Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.278/19), во делот 3. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА во ставот 1 износот „89.400.000,00“ се заменува со износот „65.000.000,00“, а износот „74.400.000,00“ се заменува со износот „50.000.000,00“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-5606/1
19 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2103.

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“, бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 153/19, 180/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 јуни 2020 година, донесе:

ПРОГРАМА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА РЕТКИ БОЛЕСТИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА**

1. Во Програмата за лекување на ретки болести во Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 277/19), во делот 4. „ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА“ износот „527.000.000,00“ се заменува со износот „522.000.000,00“, а износот „300.000.000,00“ се заменува со износот „295.000.000,00“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-5896/1
19 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2104.

Врз основа на член 8 од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ број 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16, 178/16, 64/18, 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 124/19) и член 40 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.265/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 јуни 2020 година, донесе

ПРОГРАМА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЛНОСТА ВО СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД ЗА 2020 ГОДИНА**

1. Во Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 277/19 и 84/20), во точката 1 во ставот 14, табелата се заменува со нова табела, која гласи:

Програма/ Потпрограма	Став ка	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС
Програма 6			ВКУПНО:	442.200.000
Потпрограма 60	420	Стоки и услуги	Патни и дневни расходи	1.500.000
Потпрограма 60	421	Стоки и услуги	Комунални услуги, греење, комуникации и транспорт	2.000.000
Потпрограма 60	426	Стоки и услуги	Други тековни расходи	200.000
Потпрограма 60	464	Субвенции и трансфери	Разни трансфери, стипендии за студенти, партиципација за сместување и исхрана на студенти во студентски домови	425.000.000
Потпрограма 60	483	Капитални расходи	Купување на мебел	13.000.000
Потпрограма 60	485	Капитални расходи	Вложувања и нефинансиски средства	500.000
	Став ка	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС
Потпрограма ТК			ВКУПНО:	40.000.000
Потпрограма ТК	482	Капитални расходи	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СТУДЕНТСКИ ДОМОВИ	40.000.000
	Став ка	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС
Потпрограма 11			ВКУПНО:	8.935.000
Потпрограма 11	420	Стоки и услуги	Патни и дневни расходи	0
Потпрограма 11	424	Стоки и услуги	Поправки и тековно одржување	85.000
Потпрограма 11	425	Стоки и услуги	Договорни услуги	4.000.000
Потпрограма 11	426	Стоки и услуги	Други тековни расходи	0
Потпрограма 11	464	Субвенции и трансфери	Разни трансфери, стипендии за студенти роми од прв циклус на студии	4.850.000
			СЕ ВКУПНО Програма 6, Потпрограма ТК и Потпрограма 11:	491.135.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-6075/1
19 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2105.

Врз основа на член 7 од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15, 30/16, 64/18 и 20/19) и член 40 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 265/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 јуни 2020 година, донесе

ПРОГРАМА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО УЧЕНИЧКИОТ СТАНДАРД ЗА 2020 ГОДИНА**

1. Во Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 277/19 и 84/20), во делот 1, табелата се заменува со нова табела, која гласи:

Програма/ Потпрограма	Ставка	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС
Програма 5			ВКУПНО:	181.150.000
Потпрограма 50	421	Стоки и услуги	Комунални услуги, греење, комуникации и транспорт	1.000.000
Потпрограма 50	426	Стоки и услуги	Други тековни расходи	150.000
Потпрограма 50	464	Субвенции и трансфери	Разни трансфери, стипендии за поддршка на талентирани ученици, сместување и исхрана на ученици во ученички домови, субвенционирање на музички инструменти за најдобрите ученици, покривање на трошоци за учениците и нивните ментори за учество на меѓународни научни олимпијади и покривање на трошоци за ученици кои ќе учествуваат на меѓународни школи за млади истражувачи.	179.983.000
Потпрограма 50	465	Субвенции и трансфери	Исплата по извршни исправи	17.000.000
	Ставка	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС
Потпрограма ТИ			ВКУПНО:	15.000.000
Потпрограма ТИ	482	Капитални расходи	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЧЕНИЧКИ ДОМОВИ	15.000.000
	Ставка	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС
Потпрограма 32			ВКУПНО:	9.847.000
Потпрограма 32	420	Стоки и услуги	Патни и дневни расходи	0
Потпрограма 32	421	Стоки и услуги	Поправки и тековно одржување	135.000
Потпрограма 32	425	Стоки и услуги	Договорни услуги	432.000
Потпрограма 32	426	Стоки и услуги	Други тековни расходи	0
Потпрограма 32	464	Субвенции и трансфери	Разни трансфери	9.280.000
			СЕ ВКУПНО Програма 5, Потпрограма ТИ и Потпрограма 32:	205.997.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-6078/1
19 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2106.

Врз основа на член 68, став 1, алинеа 11 од Уставот на Република Северна Македонија и член 4 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 77/09, 24/11, 43/14 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 јуни 2020 година, донесе

**СРЕДНОРОЧНА ПРОГРАМА
ЗА ФОРМИРАЊЕ, ЧУВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И
КОРИСТЕЊЕ НА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ ЗА
ПЕРИОД 2021-2025 ГОДИНА**

I.

1. Со оваа среднорочна програма за формирање, чување, обновување и користење на стоковните резерви за период 2021-2025 година, согласно Законот за стоковните резерви, се утврдува видот и количината на стоковните резерви.

2. Стоковните резерви се формираат од производи кои се од исклучително значење за животот на населението во Република Северна Македонија.

3. Стоковните резерви ги сочинуваат: пченица, пченка, јачмен, готварска сол, масло за јадење, нафтни деривати, лекови и медицински средства.

4. Количините на поодделни стоки во стоковните резерви се димензионираат така да обезбедат покриеност на потрошувачка на годишно ниво за:

4.1. Прехранбени стоки

- Пченица (меркантилна) за мин. 120 дена,
- Јачмен (добиточен) за мин. 60 дена,
- Готварска сол (прехранбена) за мин. 45 дена,
- Масло за јадење за мин. 60 дена,

пресметано според податоците за потребните и расположивите количини на одделни земјоделско-прехранбени производи во Република Северна Македонија добиени од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и

4.2 Индустриски стоки

- нафтни деривати и тоа:
- Еуросупер 95 БС за мин. 5 дена,

- Еуродизел БС (Д-Е V) за мин. 5 дена,
- Екстра лесно ЕЛ-1 за мин. 5 дена,
- Мазут М-1 НС за мин. 5 дена.

пресметано според податоците за реализирана потрошувачка на нафтни деривати во Република Северна Македонија добиени од Државниот завод за статистика или Енергетскиот биланс на Република Северна Македонија и

- лекови и медицински средства според листа која Владата на Република Северна Македонија ја утврдува на секои две години.

5. Заради спремност за брза интервенција од стоковните резерви, 0,5% од стоковните резерви на пченица може да се чуваат во вид на брашно Т-500.

6. Заради полесно чување и одржување, маслото за јадење ќе се чува во вид на сурово сончогледово масло. Како рафинирано масло за јадење може да се чува максимум 2% од вкупната количина на масло во стоковните резерви.

7. Под нафтни деривати се подразбира: моторен бензин, дизел гориво, масло за горење - екстра лесно и мазут.

8. Структурата и количините на лекови и медицински средства во стоковните резерви ги предлага Министерството за здравство и се димензионираат така да обезбедат опфаќање на сите неопходни лекови по фармакодинамски групи кои ги покриваат потребите на населението во воена, вонредна состојба и елементарни непогоди, сметајќи ги тука и серумите, дијагностичките и вакцините кои ќе се набават со пресметан ризик дека не ќе можат да бидат потрошени во рок на траење.

II.

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-6084/1

19 јуни 2020 година

Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2107.

Врз основа на член 70 став (5) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 јуни 2020 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА МОНИТОРИНГ НА БЕЗБЕДНОСТА НА
ХРАНАТА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА

I

Во Програмата за мониторинг на безбедноста на храната во Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 278/19) во делот I износот “7.800.000,00” се заменува со износот “5.700.000,00”.

II

Делот IV се менува и гласи:

„Мониторингот на безбедноста на храната се спроведува на различни видови или категории храна и во однос на различни параметри, кои се критериуми за безбедноста на храната. Во рамки на оваа програма планирани се следните активности:

IV.1 Мониторинг на безбедноста на храната во однос на микробиолошките критериуми на одредени категории на прехранбени производи - планирани се 200 мостри храна;

IV.2. Мониторинг на безбедноста на храната за определување на присуство на резидуи од пестициди во однос на максимално дозволеното ниво (МДН) во производи од растително потекло – планирани се 357 мостри храна;

IV.3. Мониторинг за определување на максимално дозволени количества на специфични максимални нивоа на резидуи од пестициди или метаболити на пестициди во:

- преработена храна на житна основа и детска храна за доенчиња и мали деца и пестициди кои не треба да се употребуваат во земјоделското производство на обработена храна на житна основа и детска храна за доенчиња и мали деца; и

- почетна формула за доенчиња и во последователна формула за доенчиња и пестициди што не треба да се употребуваат во земјоделски производи наменети за производство на почетна формула за доенчиња и последователна формула за доенчиња - планирани се 36 мостри храна;

IV.4. Мониторинг за определување на присуството на тешки метали во одредени видови прехранбени производи – планирани се 155 мостри храна;

IV.5. Мониторинг за определување на присуството на нитрати во одредени видови прехранбени производи – планирани се 60 мостри храна;

IV.6. Мониторинг за определување на присуството на микотоксини во одредени видови прехранбени производи - планирани се 140 мостри храна;

IV.7 Мониторинг на материјали и производи кои доаѓаат во контакт со храната – планирани се 54 мостри;

IV.8. Мониторинг во однос на утврдување на присуството на ГМО храна – планирани се 40 мостри храна;

IV.9 Мониторинг на производи од органско производство во Република Северна Македонија - планирани се 35 мостри храна;

IV.10 Мониторинг на храна третирана со јонизирачко зрачење- планирани се 40 мостри храна и

IV.11 Мониторинг на додатоци на исхрана – планирани се 60 мостри храна.

Во согласност со планот за спроведување на мониторинг програмата, вкупниот број на мостри храна или материјали и производи што доаѓаат во контакт со храната кои ќе бидат земени и анализирани изнесува **1177**.

IV.1 Мониторинг на безбедноста на храната во однос на микробиолошките критериуми на одредени категории на прехранбени производи

Во согласност со Законот за безбедност на храната и препораките на Европската Унија за мониторирање на штетните агенси во храната, а со цел производство, промет и пуштање на безбедна храна на пазарот како и заштита на здравјето на потрошувачите, посебно внимание оваа програма посветува на определување на безбедноста на храната во однос на микробиолошките критериуми.

Ваквиот приоритет е во согласност со трендот на Европските програми за мониторинг, препораките на Светската здравствена организација, како и резултатите добиени со анализа на податоците за земените мостри од храна за период од 2007 до 2017 година како и податоците за заразните болести кои се пренесуваат преку храната. Најголем број од акутните заболувања кои потекнуваат од храна се должат на микробиолошки предизвикувачи на алиментарни заболувања кои се пренесуваат преку храната. Од анализите произлегува дека микробиолошката контаминација е доминантна во споредба со останатите параметри.

Согласно со Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната (*), мониторирањето на микробиолошките критериуми за безбедност на храната ќе биде согласно со приложените табели, во кои е определена поврзаноста на одделни прехранбени производи и микроорганизми кои ќе се бараат во нив.

Според оваа програма, планирано е да се земат по 50 мостри од 4 видовина храна предвидени за анализа на присуството на микробиолошките критериуми кои согласно Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната, треба да ги исполнуваат, односно вкупно 200 мостри и тоа: пилешки стек и производи од мелено месо пред термичка обработка во угостителски објекти или во малопродажни објекти, мајонез, претходно исечкан зеленчук.

Табела бр.1. Категории производи во кои се спроведува мониторинг на безбедноста на храната во однос на микробиолошките критериуми

Категорија на храна	Микроорганизми/ нивни токсини, метаболити	План за земање мостри		Граници		Аналитички референтен метод	Фаза на која се однесува критериумот
		n	c	m	M		
1. Мелено месо и подготовки од месо произведени од живинско месо наменети за јадење пред термичка обработка	Salmonella	5	0	Отсуство во 25g		MKC EN ISO 6579	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
	Campylobacter spp.	5	0	Отсуство во 25g		MKC EN ISO 11272-1	
2. Мелено месо и подготовки од месо произведени од сите останати видови освен живина, наменети за јадење пред термичка обработка: - Плескавица; - Кебапи; - Свинска вепалица;	Salmonella	5	0	Отсуство во 10g		MKC EN ISO 6579	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
	Yersinia enterocolitica	5	0	Отсуство во 25g		MKC EN ISO 11273	
	E. coli O 157:H7	5	0	Отсуство во 25g		MKC EN ISO 16654	
3. Мајонез, преливи со мајонез и салати со мајонез	Salmonella	5	0	Отсуство во 25g		MKC EN ISO 6579	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
	Listeria monocytogenes	5	0	Отсуство во 25g		MKC EN ISO 11290-1	

4. Мостри од претходно исечено овошје, зеленчук и печурки (готови за консумирање) (без термичка обработка): - сечкани домати; - сечкани краставици; - сечкана зелка; - сечкани печурки	Salmonella	5	0	Отсуство во 25g	MKC EN ISO 6579	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење
	Listeria monocytogenes	5	0	Отсуство во 25g	MKC EN ISO 11290-1	

Мониторингот ќе се спроведува по вид прехранбен производ, а ќе се земаат мостри од угостителски објекти или во малопродажни објекти во кои се продаваат, подготвуваат или послужуваат производите од точки 1, 2, 3 и 4 од Табелата 1.

Табела бр.2 Преглед на временскиот период, количините на земени мостри и паричните средства потребни за спроведување на мониторирањето на микробиолошки критериуми на храната.

Активност	Индикатор	Временски период за реализација на активност	Количество на мостра од секој производ кој ќе се земе	Планирани средства од буџетот
I. Земање на мостри од производи предвидени за анализа на безбедноста на храната во однос на микробиолошките критериуми	Број на мостри од видовите храна кои ќе бидат земени	јануари – декември 2020 година	Количество на мостра од секој производ кој ќе се земе	Вкупно планирани средства за мониторинг на безбедноста на храната во однос на микробиолошките критериуми 220.000,00
1. Мелено месо и подготовки од месо произведени од живинско месо наменети за јадење пред термичка обработка	50 мостри од пилешки стек	јануари - декември	50 парчиња од 150-200 г	55.000,00
2. Мелено месо и подготовки од месо произведени од сите останати видови освен живина, наменети за јадење пред термичка обработка: - Плескавица; - Кебапи; - Свинска вешалица;	50 мостри од овие производи	јануари - декември	50 парчиња од 100-150 г	55.000,00
3. Мајонез, преливи со мајонез и салати со мајонез	50 мостри	јануари - декември	50 мостри од по 500 г	55.000,00
4. Мостри од претходно исечено овошје, зеленчук и печурки (готови за консумирање) (без термичка обработка): - сечкани домати; - сечкани краставици; - сечкана зелка; - сечкани печурки	50 мостри	јануари - декември	50 мостри од по 400-500 г	55.000,00

IV.2 Мониторинг на безбедноста на храната за определување на присуство на резидуи од пестициди во однос на максимално дозволеното ниво (МДН) во производи од растително потекло

Спроведувањето на мониторирањето на безбедноста на храната во однос на максимално дозволените нивоа на активни материи - резидуи од пестициди, ќе опфати земање на мостри од растителни производи и лабораториско квалитативно и квантитативно определување на присуството на резидуи од пестициди или нивни метаболити во храната.

Мострите се земаат од местата на откуп на земјоделските производи/од зелените пазари за земјоделски производи / од производи пласирани на пазарот, во Република Северна Македонија. Предмет на мониторирање ќе бидат вкупно 34 вида на производи од растително потекло, при што секој од нив ќе биде лабораториски анализиран за присуство на остатоци на активните материи од производите за заштита на растенијата– резидуи од пестициди од најчесто употребуваните регистрирани производи за заштита на растенијата. Максимално дозволеното ниво (МДН) на резидуите од пестициди е одредено согласно Правилникот за општите и посебните барања за безбедност на храната во однос на максимално дозволените нивоа на резидуи од пестициди во или врз храната и храната за животни од растително и од животинско потекло (*ⁱⁱ).

Мострите од секој од предвидените видови на производи од растително потекло, ќе се земат во специфичниот период на берба односно во сезоната карактеристична за производот. Земањето на мостри од предвидените видови на производи од растително потекло, ќе се врши во определените региони карактеристични за раст на зеленчукот или овошјето.

За одредувањето на групите на производи од растително потекло на кои ќе се вршат анализите и пестицидите кои што ќе се испитуваат, ќе бидат, исто така земени во предвид и податоци добиени од Европската агенција за безбедност на храната (EFSA).

Производите ќе бидат во свежа и непреработена состојба, со вкупна тежина на секоја мостра во согласност со најдените количини и репрезентативноста на мострата согласно Правилникот за начинот и постапката за земање примероци за определување на резидуи од пестициди во храната во рамки на официјалната контрола (*ⁱⁱⁱ).

Мониторирањето ќе ги опфати следните производи од растително потекло, распределени по региони, земајќи го во предвид периодот на берба на производот – сезоната.

Вкупно ќе се земат 357 мостри од производи од растително потекло, за анализа на резидуи од производите за заштита на растенијата.

1. Домат (од раноградинарското производство)

- Мостри се земаат од раноградинарското производство на домати одгледувани во оранжерии и домати одгледувани на отворено, во текот на берба, во текот на месеците јуни и јули, од Скопскиот, Струмичкиот регион и Гевгелиско – Валандовскиот регион;

2. Домат

- Мострите се земаат во текот на месец август-октомври од Скопскиот, Струмичкиот регион и Гевгелиско – Валандовскиот регион;

3. Пиперки (од раноградинарското производство)

- Мостри се земаат од раноградинарското производство на пиперки одгледувани во оранжерии и пиперки одгледувани на отворено, во текот на месеците јуни и јули, од Струмичкиот, Гевгелиско - Валандовскиот и Радовишкиот регион;

4. Пиперки

- Мострите се земаат во текот на месеците август, септември и октомври од Струмичкиот, Гевгелиско - Валандовскиот и Радовишкиот регион;

5. Морков

-Мострите се земаат во текот на месеците септември -октомври од Скопскиот, Битолскиот и Беровскиот регион;

6. Млад компир

-Мострите се земаат во текот на месеците мај и јуни, во Струмица, Гевгелија и Неготино;

7. Компир

- Мострите се земаат во текот на месеците септември -октомври од Скопскиот, Битолскиот и Беровскиот регион;

8.Краставици (од раноградинарското производство)

- Мостри се земаат од **раноградинарското производство на краставици** во оранжерии и од краставици растени на отворено, во текот на месеците јуни и јули, од Скопскиот, Струмичкиот, Гевгелиско - Валандовскиот регион;

9. Краставици

- Мострите се земаат во текот на август -септември од Скопскиот, Струмичкиот, Гевгелиско - Валандовскиот регион;

10. Корнишони

- Мострите се земаат во текот на месеците октомври -ноември од Скопскиот, Струмичкиот и Гевгелиско - Валандовскиот регион;

11. Лук

- Мострите се земаат во текот на месеците јуни -јули од Кавадаречкиот, Неготинскиот и Росоманскиот регион;

12. Млад кромид

- Мострите се земаат во текот на месеците мај - јуни од Гевгелија -Валандово, Струмица и во септември Прилеп -Бучин, Гостивар, Скопје;

13. Кромид/главица кромид

- Мострите се земаат во текот на месеците јули -септември од Гевгелија -Валандово, Струмица и во септември Прилеп -Бучин, Гостивар, Скопје;

14. Грашок

- Мострите се земаат во текот на месеците јуни - јули од Скопскиот, Струмичкиот и Тетовскиот регион;

15. Карфиол

- Мострите се земаат во текот на месец септември од Струмичкиот и Гевгелиско- Валандовскиот регион;

16. Брокула

- Мострите се земаат во текот на месец септември од Струмичкиот и Гевгелиско- Валандовскиот регион;

17. Модар патлиџан

- Мострите се земаат во текот на месец септември од Струмичкиот и Гевгелиско- Валандовскиот регион;

18. Зелка

- Мострите се земаат во текот на месеците септември -октомври од Вардарскиот, Струмичкиот и Тетовскиот регион;

19. Праз

- Мострите се земаат во текот на месеците август-септември од Струмичкиот и Гевгелискиот регион;

20. Зелена салата

- Мострите се земаат во текот на месеците април- октомври од Вардарски (Скопски, Полошки)и Кавадаречкиот регион;

21. Грав-сушен

- Мострите се земаат од Вардарски (Скопски, Полошки)регион;

22. 'Рж во зрно

- Произведени и / или пласирани на пазарот во Република Северна Македонија;

23. Кафеав (излупен) ориз

- Произведени и / или пласирани на пазарот во Република Северна Македонија;

24. Грозје

- Мострите се земаат во текот на август - септември од Тиквешкиот, Скопскиот и Велешкиот регион;

25. Тиквички

- Мострите се земаат во текот на месеците мај-јули од Повардарскиот, Струмичкиот и Тетовскиот регион;

26. Диња

- Мострите се земаат во текот на месец јули -август од Скопскиот, Струмичкиот, Гевгелиско - Валандовскиот регион;

27. Цреши

- Мострите се земаат во текот на месеците мај -јули од Скопскиот, Охридскиот и Битолскиот регион;

28. Кајсии

- Мострите се земаат во текот на месец мај -јули од Скопскиот, Струмичкиот, Гевгелиско - Валандовскиот регион;

29. Киви

-Мострите се земаат од Скопскиот, Струмичкиот и Охридскиот регион;

30. Јагоди

-Мострите се земаат во текот на месеците мај-јуни од Скопскиот, Тетовскиот и Охридскиот регион;

31. Круши

-Мострите се земаат во текот на месец август од Скопскиот, Тетовскиот и Охридскиот регион;

32. Слива

-Мострите се земаат во текот на месеците август -септември од Скопскиот, Струмичкиот, Гевгелиско - Валандовскиот регион;

33. Јаболка

- Мострите се земаат во текот на месец октомври од Охридскиот, Тетовскиот и Ресенскиот регион;

34. Портокали

- Произведени и / или пласирани на пазарот во Република Северна Македонија;

Табела бр. 3 Преглед на временскиот период, бројот на земени мостри регионите од кои се земаат и средствата кои се потребни за реализација на мониторингот на резидуите од пестициди во производи од растително потекло

Активност	Индикатор	Временски период за реализација на активноста	Број на мостри од секој производ кој ќе се земе	Планирани средства
Земање на мостри од земјоделски производи (за анализа на присуство на активни материи од пестициди)	Број на вкупно земени мостри од примарни земјоделски производи	јануари-декември 2020 година	Број на мостри од секој производ кој ќе се земе	Вкупно планирани средства за мониторинг на резидуи од пестициди во земјоделски производи 2.500.000,00
1.Мостри од домати од раноградинарско производство – Скопскиот, Струмичкиот регион и Гевгелиско – Валандовскиот регион	10 мостри вкупно од наведените региони	јуни -јули	10вкупно	70.000,00
2.Мостри од домати Скопскиот, Струмичкиот регион и Гевгелиско – Валандовскиот регион	10 мостри вкупно од наведените региони	август -октомври	10вкупно	70.000,00
3.Мостри од пиперки од раноградинарско производство- Струмичкиот, Гевгелиско - Валандовскиот и Радовишкиот регион	10 мостри вкупно од наведените региони	јуни -јули	10 мостри	70.000,00
4.Мостри од пиперки од Струмичкиот, Гевгелиско-Валандовскиот и Радовишкиот регион.	10 мостри вкупно од наведените региони	август-октомври	10 мостри	70.000,00
5.Мостри од морков во Скопскиот, Битолскиот и Беровскиот регион	12 мостри вкупно од наведените региони	септември – октомври	12 вкупно	84.000,00
6. Мостри од млад компир од Струмичкиот, Гевгелискиот и Неготинскиот регион	7 мостри вкупно од наведените региони	мај-јуни	7 мостри	50.000,00
7. Мостри од компир од Скопскиот, Битолскиот и Беровскиот регион	12 мостри вкупно од наведените региони	септември - октомври	12 мостри	84.000,00
8.Мостри од краставици од раноградинарско производство-	10 мостри вкупно од наведените региони	јуни-јули	10 мостри	70.000,00

Скопскиот, Струмичкиот, Гевгелиско - Валандовскиот регион				
9.Мостри од краставици од Струмичкиот, Гевгелиско-Валандовскиот и Скопскиот регион	10 мостри вкупно од наведените региони	август-септември	10 мостри	70.000,00
10. Мостри од корнишони од Скопскиот, Струмичкиот и Гевгелиско-Валандовскиот регион	10 мостри вкупно од наведените региони	октомври-ноември	10 мостри	70.000,00
11. Мостри од лук од Кавадаречкиот, Неготинскиот и Росоманскиот регион	10 мостри вкупно од наведените региони	јуни-јули	10 мостри	70.000,00
12. Мостри од млад кромид од Струмичкиот, Гевгелиско-Валандовскиот регион, Прилеп -Бучин, Гостивар, Скопје	10 мостри вкупно од наведените региони	мај-септември	10 мостри	70.000,00
13. Мостри од кромид од Струмичкиот, Гевгелиско-Валандовскиот регион, Прилеп-Бучин, Гостивар, Скопје	12 мостри вкупно од наведените региони	јули-септември	12 вкупно	84.000,00
14. Мостри од грашок во Скопскиот, Струмичкиот и Тетовскиот регион	10 мостри вкупно од наведените региони	јуни-јули	10 мостри	70.000,00
15.Мостри од карфиол во Струмички и Гевгелиско - Валандовски регион	12 мостри вкупно од наведените региони	септември	12 мостри	84.000,00
16.Мостри од брокула во Струмички и Гевгелиско-Валандовски регион	10 мостри вкупно од наведените региони	септември	10 мостри	70.000,00
17.Модар патлиџан во Струмички и Гевгелиско - Валандовски регион	10 мостри вкупно од наведените региони	септември	10 мостри	70.000,00
18. Мостри од зелка од Повардарскиот, Струмичкиот и Тетовскиот регион	10 мостри вкупно од наведените региони	септември - октомври	10 вкупно	70.000,00
19.Мостри од праз од Струмичкиот и Гевгелискиот регион	10 мостри вкупно од наведените региони	август -септември	10 мостри	70.000,00
20.Мостри од зелена салата во Вардарски (Скопски, Полошки) и Кавадаречкиот регион	10 мостри вкупно од наведените региони	април-октомври	10 вкупно	70.000,00
21.Мостри од грав-сушен, во Вардарски (Скопски,Полошки) регион	12 мостри вкупно од наведените региони	септември-декември	12 вкупно	84.000,00
22.Мострите од 'рж во зрно произведени и / или пласирани на пазарот во Република Северна Македонија	12 мостри вкупно од наведените региони	јануари-декември	12 вкупно	84.000,00
23.Мострите од кафеав (излупен) ориз, произведени и / или пласирани на пазарот во Република Северна Македонија	12 мостри вкупно од наведените региони	јануари-декември	12 вкупно	84.000,00
24.Мостри од грозје од Тиквешкиот, Скопскиот и Велешкиот регион	10 мостри вкупно од наведените региони	август -септември	10 мостри	70.000,00

25. Мостри од тиквички во Повардарскиот, Струмичкиот и Тетовскиот регион	10 мостри вкупно од наведените региони	мај – јули	10 мостри	70.000,00
26. Мостри од диња од Скопскиот, Струмичкиот, Гевгелиско-Баландовскиот регион	10 мостри вкупно од наведените региони	јули -август	10 вкупно	70.000,00
27. Мостри од преци од Скопскиот, Охридскиот и Битолскиот регион	10 мостри вкупно од наведените региони	мај -јули	10 мостри	70.000,00
28. Мостри од кајсија од Скопски, Неготински, Струмички регион	10 мостри вкупно од наведените региони	мај -јули	10 вкупно	70.000,00
29. Мостри од киви од Скопскиот, Струмичкиот и Охридскиот регион.	12 мостри вкупно од наведените региони	јануари-декември	12 вкупно	84.000,00
30. Мостри од јагоди од Скопскиот, Тетовскиот и Охридскиот регион	10 мостри вкупно од наведените региони	мај –јуни	10 вкупно	70.000,00
31. Мостри од крупи од Скопскиот, Тетовскиот и Охридскиот регион	12 мостри вкупно од наведените региони	август	12 мостри	84.000,00
32. Мостри од сливи од Скопски, Струмички, Гевгелиско –Баландовски регион	10 мостри вкупно од наведените региони	август –септември	10 мостри	70.000,00
33. Мостри од јаболка од Тетовскиот, Ресенскиот и Охридскиот регион	10 мостри вкупно од наведените региони	октомври	10 вкупно	70.000,00
34. Мостри од портокалопроизведени и / или пласирани на пазарот во Република Северна Македонија	12 мостри вкупно од наведените региони	јануари-декември	12 вкупно	84.000,00

Табела 4. Комбинации на пестициди / производи кои треба да се следат во / на производи од растително потекло зададени во Табела 3.

Пестицид	Забелешки
2,4-D	Ќе се анализира само во / на зелена салатата, спанаќ и домати.
2-Phenylphenol	Ќе се анализира во / на сите производи.
Abamectin	Ќе се анализира во / на сите производи.
Acephate	Ќе се анализира во / на сите производи.
Acetamiprid	Ќе се анализира во / на сите производи.
Acrinathrin	Ќе се анализира во / на сите производи.
Aldicarb	Ќе се анализира во / на сите производи.
Aldrin and dieldrin	Ќе се анализира во / на сите производи.
Ametoctradin	Ќе се анализира во / на сите производи.
Azinphos-methyl	Ќе се анализира во / на сите производи.
Azoxystrobin	Ќе се анализира во / на сите производи.
Bifenthrin	Ќе се анализира во / на сите производи.
Biphenyl	Ќе се анализира во / на сите производи.
Bitertanol	Ќе се анализира во / на сите производи.
Boscalid	Ќе се анализира во / на сите производи.
Bromide ion	Ќе се анализира само во / на зелена салатата и домати.

Bromopropylate	Ќе се анализира во / на сите производи.
Bupirimate	Ќе се анализира во / на сите производи.
Buprofezin	Ќе се анализира во / на сите производи.
Captan	Ќе се анализира во / на сите производи.
Carbaryl	Ќе се анализира во / на сите производи.
Carbendazim and benomyl	Ќе се анализира во / на сите производи.
Carbofuran	Ќе се анализира во / на сите производи.
Chlorantraniliprole	Ќе се анализира во / на сите производи.
Chlorfenapyr	Ќе се анализира во / на сите производи.
Chlormequat	Ќе се анализира само во / на домати и овес.
Chlorothalonil	Ќе се анализира во / на сите производи.
Chlorpropham	Ќе се анализира во / на сите производи.
Chlorpyrifos	Ќе се анализира во / на сите производи.
Chlorpyrifos-methyl	Ќе се анализира во / на сите производи.
Clofentezine	Ќе се анализира за сите наведени производи, освен житни култури.
Clothianidin	Ќе се анализира во / на сите производи.
Cyazofamid	Ќе се анализира во / на сите производи.
Cyfluthrin	Ќе се анализира во / на сите производи.
Cymoxanil	Ќе се анализира во / на сите производи.
Cypermethrin	Ќе се анализира во / на сите производи.
Cyproconazole	Ќе се анализира во / на сите производи.
Cyprodinil	Ќе се анализира во / на сите производи.
Cyromazine	Ќе се анализира само во / на зелена салата и домати.
Deltamethrin	Ќе се анализира во / на сите производи.
Diazinon	Ќе се анализира во / на сите производи.
Dichlorvos	Ќе се анализира во / на сите производи.
Dicloran	Ќе се анализира во / на сите производи.
Dicofol	Ќе се анализира за сите останати производи, освен житни култури.
Diethofencarb	Ќе се анализира во / на сите производи.
Difenoconazole	Ќе се анализира во / на сите производи.
Disulfobenzuron	Ќе се анализира во / на сите производи.
Dimethoate	Ќе се анализира во / на сите производи.
Dimethomorph	Ќе се анализира во / на сите производи.
Diniconazole	Ќе се анализира во / на сите производи.
Diphenylamine	Ќе се анализира во / на сите производи.
Dithianon	Ќе се анализира само во / на јаболка и праски.
Dithiocarbamates	Ќе се анализира само во / на сите наведени производи, освен брокула, карфиол, зелка, вино и кромид.
Dodine	Ќе се анализира во / на сите производи.
Emamectin benzoate B1a, expressed as emamectin	Ќе се анализира во / на сите производи.
Endosulfan	Ќе се анализира во / на сите производи.

EPN	Ќе се анализира во / на сите производи.
Epoiconazole	Ќе се анализира во / на сите производи.
Ethephon	Ќе се анализира само во / на јаболка, праски, домати и вино.
Ethion	Ќе се анализира во / на сите производи.
Ethirimol	Ќе се анализира за сите наведени производи, освен житни култури.
Etofenprox	Ќе се анализира во / на сите производи.
Etoazole	Ќе се анализира во / на сите производи.
Famoxadone	Ќе се анализира во / на сите производи.
Fenamidone	Ќе се анализира во / на сите производи.
Fenamiphos	Ќе се анализира во / на сите производи.
Fenarimol	Ќе се анализира за сите наведени производи, освен житни култури.
Fenazaquin	Ќе се анализира за сите наведени производи, освен житни култури.
Fenbuconazole	Ќе се анализира во / на сите производи.
Fenbutatin oxide	Ќе се анализира само во / на јаболка, јагоди, праски, домати и вино.
Fenhexamid	Ќе се анализира во / на сите производи.
Fenitrothion	Ќе се анализира во / на сите производи.
Fenoxycarb	Ќе се анализира во / на сите производи.
Fenpropathrin	Ќе се анализира во / на сите производи.
Fenpropidin	Ќе се анализира во / на сите производи.
Fenpropimorph	Ќе се анализира во / на сите производи.
Fenpyroximate	Ќе се анализира во / на сите производи.
Fenthion	Ќе се анализира во / на сите производи.
Fenvalerate	Ќе се анализира во / на сите производи.
Fipronil	Ќе се анализира во / на сите производи.
Flonicamid	Ќе се анализира само во / на јаболка, праски, спанаќ, зелена салата, домати, овес и јачмен.
Fluazifop-P	Ќе се анализира само во / на јагоди, зелка, зелена салата, спанаќ и домати.
Flubendiamide	Ќе се анализира во / на сите производи.
Fludioxonil	Ќе се анализира во / на сите производи.
Flufenoxuron	Ќе се анализира во / на сите производи.
Fluopicolide	Ќе се анализира во / на сите производи.
Fluopyram	Ќе се анализира во / на сите производи.
Fluquinconazole	Ќе се анализира во / на сите производи.
Flusilazole	Ќе се анализира во / на сите производи.
Flutriafol	Ќе се анализира во / на сите производи.
Fluxapyroxad	Ќе се анализира во / на сите производи.
Folpet	Ќе се анализира во / на сите производи.
Formetanate	Ќе се анализира во / на сите производи.
Fosthiazate	Ќе се анализира во / на сите производи.
Glyphosate	Ќе се анализира во / на сите производи.
Haloxypop including haloxypop-P	Ќе се анализира само во / на јагоди и зелка.

Hexaconazole	Ќе се анализира во / на сите производи.
Hexythiazox	Ќе се анализира за сите наведени производи, освен житни култури.
Imazalil	Ќе се анализира во / на сите производи.
Imidacloprid	Ќе се анализира во / на сите производи.
Indoxacarb	Ќе се анализира во / на сите производи.
Iprodione	Ќе се анализира во / на сите производи.
Iprovalicarb	Ќе се анализира во / на сите производи.
Isocarbophos	Ќе се анализира во / на сите производи.
Isoprothiolane	Ќе се анализира само во / на кафеав ориз.
Kresoxim-methyl	Ќе се анализира во / на сите производи.
Lambda-cyhalothrin	Ќе се анализира во / на сите производи.
Linuron	Ќе се анализира во / на сите производи.
Lufenuron	Ќе се анализира во / на сите производи.
Malathion	Ќе се анализира во / на сите производи.
Mandipropamid	Ќе се анализира во / на сите производи.
Mepanipyrim	Ќе се анализира во / на сите производи.
Mepiquat	Ќе се анализира само во / на јачмен и овес.
Metalaxyl and metalaxyl-M	Ќе се анализира во / на сите производи.
Methamidophos	Ќе се анализира во / на сите производи.
Methodathion	Ќе се анализира во / на сите производи.
Methiocarb	Ќе се анализира во / на сите производи.
Methomyl	Ќе се анализира во / на сите производи.
Methoxyfenozide	Ќе се анализира во / на сите производи.
Metrafenone	Ќе се анализира во / на сите производи.
Monocrotophos	Ќе се анализира во / на сите производи.
Myclobutanil	Ќе се анализира во / на сите производи.
Omethoate	Ќе се анализира во / на сите производи.
Oxadixyl	Ќе се анализира во / на сите производи.
Oxamyl	Ќе се анализира во / на сите производи.
Oxydemeton-methyl	Ќе се анализира во / на сите производи.
Paclobutrazole	Ќе се анализира во / на сите производи.
Parathion	Ќе се анализира во / на сите производи.
Parathion methyl	Ќе се анализира во / на сите производи.
Penconazole	Ќе се анализира во / на сите производи.
Pencycuron	Ќе се анализира во / на сите производи.
Pendimethalin	Ќе се анализира во / на сите производи.
Permethrin	Ќе се анализира во / на сите производи.
Phosmet	Ќе се анализира во / на сите производи.
Pirimicarb	Ќе се анализира во / на сите производи.
Pirimiphos-methyl	Ќе се анализира во / на сите производи.
Procymidone	Ќе се анализира во / на сите производи.

Profenofos	Ќе се анализира во / на сите производи.
Propamocarb	Ќе се анализира само во / на јагоди, зелка, зелена салата, спанаќ, домати и јачмен.
Propargite	Ќе се анализира во / на сите производи.
Propiconazole	Ќе се анализира во / на сите производи.
Propyzamide	Ќе се анализира во / на сите производи.
Prosulfocarb	Ќе се анализира во / на сите производи.
Prothioconazole	Ќе се анализира само во / на зелка, зелена салата, домати, овес и јачмен.
Pymetrozine	Ќе се анализира само во / на зелка, зелена салата, јагоди, спанаќ и домати.
Pyraclostrobin	Ќе се анализира во / на сите производи.
Pyridaben	Ќе се анализира во / на сите производи.
Pyrimethanil	Ќе се анализира во / на сите производи.
Pyriproxyfen	Ќе се анализира во / на сите производи.
Quinoxifen	Ќе се анализира во / на сите производи.
Spinosad	Ќе се анализира во / на сите производи.
Spirodiclofen	Ќе се анализира во / на сите производи.
Spiromesifen	Ќе се анализира во / на сите производи.
Spiroxamine	Ќе се анализира во / на сите производи.
Spirotetramat	Ќе се анализира во / на сите производи.
Tau-Fluvalinate	Ќе се анализира во / на сите производи.
Tebuconazole	Ќе се анализира во / на сите производи.
Tebufenozide	Ќе се анализира во / на сите производи.
Tebufenpyrad	Ќе се анализира за сите наведени производи, освен житни култури.
Teflubenzuron	Ќе се анализира во / на сите производи.
Tefluthrin	Ќе се анализира во / на сите производи.
Terbutylazine	Ќе се анализира во / на сите производи.
Tetraconazole	Ќе се анализира во / на сите производи.
Tetradifon	Ќе се анализира за сите наведени производи, освен житни култури.
Thiabendazole	Ќе се анализира во / на сите производи.
Thiacloprid	Ќе се анализира во / на сите производи.
Thiamethoxam	Ќе се анализира во / на сите производи.
Thiodicarb	Ќе се анализира во / на сите производи.
Thiophanate-methyl	Ќе се анализира во / на сите производи.
Tolclofos-methyl	Ќе се анализира во / на сите производи.
Triadimefon	Ќе се анализира во / на сите производи.
Triadimenol	Ќе се анализира во / на сите производи.
Triazophos	Ќе се анализира во / на сите производи.
Tricyclazole	Ќе се анализира само во / на кафеав ориз.
Trifloxystrobin	Ќе се анализира во / на сите производи.
Triflumuron	Ќе се анализира во / на сите производи.
Vinclozolin	Ќе се анализира во / на сите производи.

IV.3 Мониторинг за определување на максимално дозволени количества на специфични максимални нивоа на резидуи од пестициди или метаболити на пестициди во:

- преработена храна на житна основа и детска храна за доенчиња и мали деца и пестициди кои не треба да се употребуваат во земјоделско производство на обработена храна на житна основа и детска храна за доенчиња и мали деца; и

- почетна формула за доенчиња и во последователна формула за доенчиња и пестициди што не треба да се употребуваат во земјоделски производи наменети за производство на почетна формула за доенчиња и последователна формула за доенчиња

Спроведувањето на мониторирањето на безбедноста на храната во однос на максимално дозволени количества на резидуи од пестициди или метаболити на пестицидите во преработена храна на житна основа и детска храна за доенчиња и мали деца во почетна формула за доенчиња и последователна формула за доенчиња се врши согласно со: Правилникот за посебните барања за безбедност на храната за посебна нутритивна употреба-преработена храна на житна основа и детска храна за доенчиња и мали деца (*iv) и Правилникот за посебните барања за безбедност на храната за посебна нутритивна употреба-млечна храна за доенчиња (*v).

Спроведувањето на мониторингот ќе биде во согласност со приложените табели во кои е определена поврзаноста на одделни прехранбени производи максимално дозволени количества на резидуи од пестициди или метаболити на пестициди кои ќе се бараат во нив.

Според оваа програма, планирано е да се земат вкупно 36 мостри, односно 18 мостри од преработена храна на житна основа (едноставни жита кои се или треба да бидат растворени со млеко или друга соодветна хранлива течност; жита со додаден производ на висок процент на протеини кои се или треба да бидат растворени со вода или друга течност што не содржи протенини; тестенини, кои се употребуваат откако ќе се подготват со варење во вода или друга соодветна течност и двопек и бисквити, кои се употребуваат директно или после пулверизација и додавање на вода, млеко или друга соодветна хранлива течност) и „детска храна“ освен преработена храна на житна основа и 18 мостри од почетна формула за доенчиња и последователна формула за доенчиња- млечна храна за доенчиња.

Табела.5 Преглед на предвидените пестициди или метаболити на пестициди за чии активни материи (резидуи) ќе се мониторира предвидената преработена храна на житна основа и детска храна за доенчиња и мали деца

МОНИТОРИНГ НА РЕЗИДУИ ОД ПЕСТИЦИДИ ИЛИ МЕТАБОЛИТИ НА ПЕСТИЦИДИ		
Категорија на храна	Хемиски назив на супстанцијата	Максимално ниво на резидуа (mg/kg)
Преработена храна на житна основа и „детска храна“ освен преработена храна на житна основа	Кадусафос	0.006
	Деметон-С-метил/деметон-С-метил сулфон/ оксидеметон-метил(поединечно или комбиниран, изразен како деметон-С-метил)	0.006
	Етопрофос	0.008
	Фипронил (збир од фипронил и фипронил-десулфинил, изразен како фипронил)	0.004
	Пропинаб/пропиленетиуреа (збир од пропинаб и пропиленетиуреа)	0.006

Табела бр.5.1 Пестициди кои не треба да се употребуваат во земјоделско производство на преработена храна на житна основа и детска храна за доенчиња и мали деца

Хемиски имиња на супстанции (дефиниции на резидуи)
Дисулфотон(збир од дисулфотон, дисулфотон сулфоксид и дисулфотон сулфон изразено како дисулфотон)
Фенсулфотион (збир од фенсулфотион, неговиот кислороден аналог и нивните сулфони, изразено како фенсулфотион)
Фентин, изразен како трифенилтин катјон
Халоксифоп (збир од халоксифоп, неговите соли и естри вклучувајќи ги конјугатите, изразено како халоксифоп)
Хепталор и транс-хептахлор епоксид, изразено како хептахлор
Хексахлоробензен
Нитрофен
Ометоат
Тербуфос (збир од тербуфос, негов сулфоксид и сулфон, изразен како тербуфос)

Табела бр.5.2 Пестициди кои не треба да се употребуваат во земјоделско производство на преработена храна на житна основа и детска храна за доенчиња и мали деца

Хемиско име на супстанција
Алдрин и диелдрин, изразено како диелдрин
Ендрин

Табела.6 Преглед на предвидените пестициди или метаболити на пестициди за чии активни материји (резидуи) ќе се мониторира храната за доенчиња - почетна формула за доенчиња и последователна формула за доенчиња

МОНИТОРИНГ НА РЕЗИДУИ ОД ПЕСТИЦИДИ ИЛИ МЕТАБОЛИТИ НА ПЕСТИЦИДИ		
Категорија на храна	Хемиски назив на супстанцијата	Максимално ниво на резидуа (mg/kg)
Почетна формула за доенчиња и последователна формула за доенчиња	Кадусафос	0.006
	Деметон-С-метил/деметон-С-метил сулфон/ оксидеметон-метил(поединечно или комбиниран, изразен како деметон-С-метил)	0.006
	Етопрофос	0.008
	Фипронил (збир од фипронил и фипронил-десулфинил, изразен како фипронил)	0.004
	Пропинаб/пропиленетиуреа (збир од пропинаб и пропиленетиуреа)	0.006

Табела бр.6.1 Пестициди кои не треба да се употребуваат во земјоделско производство на почетна формула за доенчиња и последователна формула за доенчиња

Хемиски имиња на супстанции (дефиниции на резидуи)
Дисулфотон(збир од дисулфотон, дисулфотон сулфоксид и дисулфотон сулфон изразено како дисулфотон)
Фенсулфотион (збир од фенсулфотион, неговиот оксигенски аналог и нивните сулфони, изразено како фенсулфотион)
Фентин, изразен како трифенилтин катјон
Халоксифоп (збир од халоксифоп, неговите соли и естри вклучувајќи ги конјугатите, изразено како халоксифоп)
Хепталор и транс-хептахлор епоксид, изразено како хептахлор
Хексахлоробензен
Нитрофен
Ометоат
Тербуфос (збир од тербуфос, негов сулфоксид и сулфон, изразен како тербуфос)

Табела бр.6.2 Пестициди кои не треба да се употребуваат во земјоделско производство на почетна формула за доенчиња и последователна формула за доенчиња

Хемиско име на супстанција
Алдрин и диелдрин, изразено како диелдрин
Ендрин

Табела бр. 7 Преглед на временскиот период, бројот на земени мостри, регионите од кои се земаат и средствата кои се потребни за реализација на мониторингот на резидуите од пестициди или метаболити на пестициди.

Активност	Индикатор	Временски период за реализација на активност	Број на мостра од секој производ кој ќе се земе	Планирани средства
Земање на мостри од производи (за анализа на присуство на активни материи од пестициди или метаболити на пестициди) поделени по градови	Број на вкупно земени мостри од производи	јануари-декември 2020 година	Број на мостра од секој производ кој ќе се земе	Вкупно планирани средства за мониторинг на резидуи од пестициди или метаболити на пестициди 252.000,00
Преработена храна на житна основа и детска храна за доенчиња и мали деца				
Скопје	2 мостри	јануари-декември	2 мостри	14.000,00
Куманово	2 мостри	јануари-декември	2 мостри	14.000,00
Велес	2 мостри	јануари-декември	2 мостри	14.000,00
Кавадарци	2 мостри	јануари-декември	2 мостри	14.000,00
Струмица	2 мостри	јануари-декември	2 мостри	14.000,00
Штип	2 мостри	јануари-декември	2 мостри	14.000,00
Битола	2 мостри	јануари-декември	2 мостри	14.000,00
Струга	2 мостри	јануари-декември	2 мостри	14.000,00
Гостивар	2 мостри	јануари-декември	2 мостри	14.000,00
Почетна формула за доенчиња и во последователна формула за доенчиња				
Скопје	2 мостри	јануари-декември	2 мостри	14.000,00
Куманово	2 мостри	јануари-декември	2 мостри	14.000,00
Велес	2 мостри	јануари-декември	2 мостри	14.000,00
Кавадарци	2 мостри	јануари-декември	2 мостри	14.000,00
Струмица	2 мостри	јануари-декември	2 мостри	14.000,00
Штип	2 мостри	јануари-декември	2 мостри	14.000,00
Битола	2 мостри	јануари-декември	2 мостри	14.000,00
Струга	2 мостри	јануари-декември	2 мостри	14.000,00
Гостивар	2 мостри	јануари-декември	2 мостри	14.000,00

IV.4. Мониторинг за определување на присуството на тешки метали

Тешките метали доаѓаат во човековото тело преку храната, водата за пиење и преку воздухот. Како елементи тешките метали како кадмиумот и оловото трајно се депонираат во коскената срцевина и се причинители за разни видови на тешки заболувања (анемија, леукемија, проблеми во развој кај младата популација итн.).

Секое внесување на храна со ниво на тешки метали над дозволените вредности претставува висок ризик за здравјето на потрошувачите, поради што и се спроведува оваа мониторинг програма.

Мониторинг на тешки метали се спроведува на прехранбени производи кои се одгледуваат и се застапени на пазарот во Република Северна Македонија во региони во кои, согласно анализата на

Министерството за животна средина и просторно планирање, има најголема концентрација на тешки метали во почвата.

При определувањето на производите земени се во предвид и препораките на европските експерти, заради големите количини на минерали и витамини и ризичната популација која ги консумира односно малите деца.

Согласно анализата во Вардарскиот регион има зголемени концентрации на тешките метали, кадмиумот (Cd) и оловото (Pb) заради што е предвидено земање на примероци за анализа од Велешкиот, Неготинскиот и Кавадаречкиот регион. Определувањето на прехранбените производи во кои ќе се следи концентрацијата на тешки метали е согласно со годишното производство. Препорачан број на мостри за анализа, со вкупно 16 мостри од трпезно грозје од Вардарскиот регион кој ги вклучува Велешкиот, Неготинскиот и Кавадаречкиот регион и 16 мостри од винско грозје од Велешкиот, Неготинскиот и Кавадаречкиот регион.

Следење на концентрациите на тешки метали во спанаќот, 16 мостри и марулата, 16 мостри, од Вардарскиот регион (Велешки, Неготински и Кавадаречки), 16 мостри за утврдување на присуство на тешки метали во компир во Вардарски регион, Берово, Кратово и Крива Паланка, 16 мостри за утврдување на присуство на тешки метали во овошје, со исклучок на зрнесто овошје и ситно овошје во Скопскиот, Велешкиот, Неготинскиот и Кавадаречкиот регион, 12 мостри за утврдување на присуство на тешки метали во зеленчук и овошје, со исклучок на коренест и кртолест зеленчук, листест зеленчук, свежи билки, зелјест зеленчук, стеблест зеленчук и габи.

Исто така, во мониторингот е предвидено и испитување на овошни сокови, концентрирани овошни сокови и овошни нектари исклучиво од зрнесто овошје и друго ситно овошје и од овошје различно од зрнесто овошје и друго ситно овошје, со вкупно 10 мостри, какао во прав кое се продава до крајните потрошувачи или е составен дел на засладено какао во прав кое се продава на крајните потрошувачи (чоколадо за пиење) со вкупно 10 мостри, испитување на зрна од пченица и ориз, пченични трици и пченични никулци за директна конзумација и зрна соја, со вкупно 16 мостри како и житарици и мешунки, со вкупно 11 мостри.

Испитувањето на тешки метали е во согласност со одредбите од Правилникот за општите барања за безбедност на храната во однос на максималните нивоа на одделни контаминенти (*vi) и ќе се изведува со вкупно 155 мостри.

Табела бр. 8: Резултати од испитуваното присуство на тешки метали во трпезно грозје, регион Вардарскиот регион (Велешкиот, Неготинскиот и Кавадаречкиот), за мострите кои ќе се земаат во соодветната сезона.

Вид прехранбен производ	Број на земени мостри:	Лаб. рез. за тешки метали (Pb) и (Cd)	Максимално дозволено ниво (МДН µg/kg):	Вардарски (Велешки, Неготински и Кавадаречки) регион
Трпезно грозје	16		0.2//0.05	

Табела бр. 9: Резултати од испитуваното присуство на тешки метали во винско грозје, регион Вардарски (Велешки, Неготински и Кавадаречки), за мострите кои ќе се земаат во соодветната сезона.

Вид прехранбен производ	Број на земени мостри:	Лаб. рез. за тешки метали (Pb) и (Cd)	Максимално дозволено ниво (МДН µg/kg):	Вардарски (Велешки, Неготински и Кавадаречки) регион
Винско грозје	16		0.2//0.05	

Табела бр. 10: Резултати од испитуваното присуство на тешки метали во спанаќ, марула, регион Вардарски (Велешки, Неготински и Кавадаречки), за мострите кои ќе се земаат во соодветната сезона.

Вид прехранбен производ	Број на земени мостри:	Лаб. рез. за тешки метали (Pb) и (Cd)	Максимално дозволено ниво (МДН mg/kg):	Вардарски (Велешки, Неготински и Кавадаречки) регион
Спанаќ	16		0.3//0.2	
Марула	16		0.3//0.2	

Табела бр. 11: Резултати од испитуваното присуство на тешки метали во овошни сокови, концентрирани овошни сокови и овошни нектари

Вид прехранбен производ	Број на земени мостри:	Лаб. рез. за тешки метали (Pb) и (Sn)	Максимално дозволено ниво (МДН mg/kg):		Производи пласирани на пазарот во РСМ
Овошни сокови, концентрирани овошни сокови и овошни нектари	10		од зрнесто овошје и друго ситно овошје	0.05//100	
			од овошје различно од зрнесто овошје и друго ситно овошје	0.03//100	

Табела бр.12: Резултати од испитуваното присуство на тешки метали во овошје, со исклучок на зрнесто овошје и ситно овошје, регион Вардарски (Неготински), Велешки и Скопски, за мострите кои ќе се земаат во соодветната сезона.

Вид прехранбен производ	Број на земени мостри:	Лаб. рез. за тешки метали (Pb) и (Cd)	Максимално дозволено ниво (МДН mg/kg):	Вардарски (Неготински), Велешки и Скопски регион
Овошје, со исклучок на зрнесто овошје и ситно овошје	16		0.1//0.05	

Табела бр. 13: Резултати од испитуваното присуство на тешки метали во житарици и мешунки.

Вид прехранбен производ	Број на земени мостри:	Лаб. рез. за тешки метали (Pb) и (Cd)	Максимално дозволено ниво (МДН mg/kg):	Производи пласирани на пазарот во РСМ
Житарици и мешунки	11		0.2//0.1	

Табела бр. 14: Резултати од испитуваното присуство на тешки метали во компир, регион Беровски, Кратовски и Кривопаланечки, за мострите кои ќе се земаат во соодветната сезона.

Вид прехранбен производ	Број на земени мостри:	Лаб. рез. за тешки метали (Pb) и (Cd)	Максимално дозволено ниво (МДН mg/kg):	Беровски, Кратовски и Криво Паланечки
Компир	16		0.1//0.1(излупен)	

Табела бр. 15: Резултати од испитуваното присуство на тешки метали во подолу наведените производи:

Вид прехранбен производ	Број на земени мостри:	Лаб. рез. за тешки метали (Cd)	Максимално дозволено ниво (МДН mg/kg):	Производи пласирани на пазарот во РСМ
Какао во прав кое се продава до крајните потрошувачи или е составен дел на засладено какао во прав кое се продава на крајните потрошувачи (чоколадо за пиење)	10		0,6	

Табела бр. 16: Резултати од испитуваното присуство на тешки метали во зрна од пченица и ориз, пченични трици и пченични нукулци за директна конзумација и зрна соја

Вид прехранбен производ	Број на земени мостри:	Лаб. рез. за тешки метали (Cd)	Максимално дозволено ниво (МДН mg/kg):	Производи пласирани на пазарот во РСМ
Зрна од пченица и ориз -пченични трици и пченични нукулци за директна конзумација -зрна соја	16		0,2	

Табела бр. 17: Резултати од испитуваното присуство на тешки метали во зеленчук и овошје, со исклучок на коренест и кртолест зеленчук, листест зеленчук, свежи билки, зелјест зеленчук, стеблест зеленчук и габи, за мострите кои ќе се земаат во соодветната сезона .

Вид прехранбен производ	Број на земени мостри:	Лаб. рез. за тешки метали (Cd)	Максимално дозволено ниво (МДН mg/kg):	Скопски, Вардарски (Велешки, Неготински и Кавадаречки) регион
Зеленчук и овошје, со исклучок на коренест и кртолест зеленчук, листест зеленчук, свежи билки, зелјест зеленчук, стеблест зеленчук и габи	12		0.05	

Табела бр. 18: Видот на мострите, регионите од кои се земаат, динамиката и средствата кои се потребни за реализација на мониторингот на тешки метали во прехранбените производи

Активност	Индикатор	Временски период за реализација на активност	Планирани средства
Земање на мостри на производи за анализа на присуството на тешки метали	Број на вкупно земени мостри од производи	јануари –декември 2020 година	Вкупно планирани средства за мониторинг на тешки метали 542.500,00
1.Мостри од трпезно грозје за анализа на тешки метали во Неготински, Кавадаречки, Велешки регион	16 мостри	август – септември	56.000,00
2.Мостри од винско грозје за анализа на тешки метали во Велешки, Неготински и Кавадаречки регион	16 мостри	август – септември	56.000,00
3.Мостри од спанаќ за анализа на тешки метали во Велешки, Неготински и Кавадаречки регион	16 мостри	март-октомври	56.000,00
4.Мостри од марула за анализа на тешки метали во Велешки, Неготински и Кавадаречки регион	16 мостри	март-октомври	56.000,00
5.Мостри од овошје, со исклучок на зрнесто овошје и ситно овошје	16 мостри	мај-ноември	56.000,00
6.Мостри од житарици и мепунки	11 мостри	јануари-декември	38.500,00
7.Мостри од компир за анализа на тешки метали во Скопски Неготински, Велешки регион	16 мостри	март-октомври	56.000,00
8. Мостри од овошни сокови, концентрирани овошни сокови и овошни нектари	10 мостри	јануари-декември	35.000,00
	10 мостри	јануари-декември	35.000,00

9.Мостри од какао во прав кое се продава до крајните потрошувачи или е составен дел на засладено какао во прав кое се продава на крајните потрошувачи (чоколадо за пиење)			
10. Мостри од зрна од пченица и ориз, пченични трици и пченични никулци за директна конзумација и зрна соја	16 мостри	јануари-декември	56.000,00
11.Мостри од зеленчук и овошје, со исклучок на коренест и кртолест зеленчук, листест зеленчук, свежи билки, зелјест зеленчук, стеблест зеленчук и габи	12 мостри	мај-ноември	42.000,00

IV.5. Мониторинг за определување на присуството на нитрати во одредени видови прехранбени производи

Предвидено е земање на мостри за определување на присуство на нитрати кои ќе се испитуваат во спанаќ, зелена салата и рукола во Вардарскиот, Скопскиот, Полошкиот и Југоисточниот регион, додека пак за земените мостри за испитување на присуство на нитрати во преработена храна врз база на жита и бебешка храна за доенчиња и мали деца ќе се земаат производи пласирани на пазарот во Република Северна Македонија, во текот на нивниот рок на траење.

Испитувањето на нитрати е во согласност со одредбите од Правилникот за општите барања за безбедност на храната во однос на максималните нивоа на одделни контаминенти^(*) и ќе се изведува со вкупно 60 мостри.

Табела бр. 19: Резултати од испитуваното присуство на нитрати во одредени видови прехранбени производи

Вид прехранбен производ	Број на земени мостри:	Лаб. Рез. За нитрати, mg /kg	Максимално дозволено ниво (NO3 mg/ kg):	Регион
				Вардарски (Скопски, Полошки) и Југоисточниот регион(за свеж спанаќ, зелена салата и рукола)
Свеж спанаќ	21		3500	
Зелена салата	21		5000	Реколта од 1 октомври до 31 март; Реколта од 1 април до 30 септември
- под пластеници			4000	
- на отворено			4000	
- под пластеници			3000	
- на отворено	9		7000	Берба 1. октомври-31 март; Берба 1. април- 30 септември.
Рукола (Eruca sativa, Diplotaxis sp., Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium)			6000	
Преработена храна врз база на жита и бебешка храна за доенчиња и мали деца	9		200	Производи пласирани на пазарот во текот на нивниот рок на траење

Табела 20 . Видот на мострите, динамиката и средствата кои се потребни за реализација на мониторингот на нитрати во прехранбените производи

Активност	Индикатор	Временски период за реализација на активност	Планирани средства
Земање на мостри на производи за анализа на присуството на нитрати	Број на вкупно земени мостри од производи	јануари-декември 2020 година	Вкупно планирани средства за мониторинг на нитрати 180.000,00
1.Мостри од спанаќ	21 мостри	март-октомври	63.000,00
2.Мостри од зелена салата	21 мостри	Реколта од 1 октомври до 31 март; Реколта од 1 април до 30 септември	63.000,00
3. Мостри од рукола (<i>Eruca sativa</i> , <i>Diplotaxis</i> sp., <i>Brassica tenuifolia</i> , <i>Sisymbrium tenuifolium</i>)	9 мостри	Берба 1. октомври-31 март; Берба 1. април- 30 септември.	27.000,00
4.Мостри од преработена храна врз база на жита и бебешка храна за доенчиња и мали деца	9 мостри	јануари-декември	27.000,00

IV.6. Мониторинг за определување на присуството на микотоксини во одредени видови прехранбени производи

Предмет на мониторирањето ќе бидат млекото, сокот од јаболка, белиот и интегралниот леб, пченкарното и пченичното брашно, сушено овошје со исклучок на сушени смокви, и преработени производи од сушено овошје, наменети за директна исхрана на луѓето или како состојба во прехранбени производи, сушени смокви, следните видови зачини: видовите *Capsicum* (сушени плодови од истите, цели или мелени, вклучувајќи и чили пиперки, прашок од чили пиперки, лут црвен пипер и благ црвен пипер), видовите *Piper* (плодови на истиот, вклучувајќи и бел и црн пипер) *Myristica fragrans* (морско оревче), *Zingiber officinale* (гумбир), *Curcuma longa* (куркума), мешавини од зачините кои содржат еден или повеќе од горе спомнатите зачини и зачини, вклучувајќи исушени зачини: видовите *Piper* (плодови на истиот, вклучувајќи и бел и црн пипер), *Myristica fragrans* (морско оревче), *Zingiber officinale* (гумбир), *Curcuma longa* (куркума), видовите *Capsicum* (сушени плодови од истите, цели или мелени, вклучувајќи и чили пиперки, прашок од чили пиперки, лут црвен пипер и благ црвен пипер), мешавини од зачините кои содржат еден или повеќе од горе спомнатите зачини, кои се присутни во исхраната на населението во Република Северна Македонија. Мониторингот ќе се спроведува во поглед на следењето на микотоксините (афлатоксините, охратоксинот А, патулинот и Деоксиниваленол (ДОН)) кои се создаваат и се резултат на несоодветни услови на чување на житото и брашното. Микотоксините се термостабилни и можат да се очекуваат во лебот и покрај тоа што лебот се подготвува на висока температура.

Планирано е да се земат по 10 мостри од 1 од предвидените производи, 11 мостри од 8 од предвидените производи и 14 мостри од 3 од предвидените производи за анализа на присуството на микотоксини (афлатоксини, охратоксин А, патулин и Деоксиниваленол (ДОН)) во вкупен број од 140 мостри.

Табела бр. 21: Табела на афлатоксин М1 во одредени видови храна.

Вид прехранбен производ	Број на земени мостри:	Лаб. рез. за присуство на Афлатоксин М1	Максимално дозволено ниво (МДН $\mu\text{g/kg}$):	Број на позитивни мостри:
1.Млеко	10		0,05	
2.Млечна храна за доенчиња - почетна формула и продолжена формула	11		0,025	

3. Храна за доенчиња и мали деца на житна основа	11	Лаб. рез. за присуство на Афлатоксин В1 Деоксиниваленол (ДОН)	0,10 ДОН = 200	
--	----	--	-------------------	--

Табела бр. 22: Присуство на патулин во сок од јаболки.

Вид прехранбен производ	Број на земени мостри:	Лаб. рез. за присуство на патулин:	Максимално дозволено ниво (МДН $\mu\text{g/kg}$):	Број на позитивни мостри:
Сок од јаболки	11		50,0	

Табела бр. 23: Присуство на афлатоксини и Деоксиниваленол (ДОН) во бел леб.

Вид прехранбен производ	Број на земени мостри:	Лаб. рез. за присуство на Афлатоксини В1// В1+В2+Г1+Г2 Деоксиниваленол (ДОН)	Максимално дозволено ниво (МДН $\mu\text{g/kg}$):	Број на позитивни мостри:
Бел леб	11		В1=2,0// В1+В2+Г1+Г2=4,0 ДОН = 500	

Табела бр. 24: Присуство на афлатоксини и Деоксиниваленол (ДОН) во интегрален леб.

Вид прехранбен производ	Број на земени мостри:	Лаб. рез. за присуство на Афлатоксини В1// В1+В2+Г1+Г2 Деоксиниваленол (ДОН)	Максимално дозволено ниво (МДН $\mu\text{g/kg}$):	Број на позитивни мостри:
Интегрален леб	11		В1=2,0// В1+В2+Г1+Г2=4,0 ДОН = 500	

Табела бр. 25: Присуство на афлатоксини, охратоксин А и Деоксиниваленол (ДОН) во пченкарно брашно.

Вид прехранбен производ	Број на земени мостри:	Лаб. рез. за присуство на Афлатоксин В1// В1+В2+Г1+Г2 // Охратоксин А: Деоксиниваленол (ДОН)	Максимално дозволено ниво (МДН $\mu\text{g/kg}$):	Број на позитивни мостри:
Пченкарно брашно	6+5		2,0//4,0//5,0 ДОН = 750	

Табела бр. 26: Резултати од испитуваното присуство на афлатоксини, охратоксин А и Деоксиниваленол (ДОН) во пченично брашно.

Вид прехранбен производ	Број на земени мостри:	Лаб. рез. за присуство на Афлатоксин В1// В1+В2+Г1+Г2 // Охратоксин А: Деоксиниваленол (ДОН)	Максимално дозволено ниво (МДН $\mu\text{g/kg}$):	Број на позитивни мостри:
Пченично брашно	6+5		2,0/ 4,0//5,0 ДОН = 750	

Табела бр. 27: Резултати од испитуваното присуство на афлатоксини во сушено овошје со исклучок на сушени смокви, и преработени производи од сушено овошје, наменети за директна исхрана на луѓето или како состојба во прехранбени производи

Вид прехранбен производ	Број на земени мостри:	Лаб. рез. за присуство на Афлатоксин B_1 // $B_1+B_2+G_1+G_2$ //:	Максимално дозволено ниво (МДН $\mu g/kg$):	Број на позитивни мостри:
Сушено овошје со исклучок на сушени смокви, и преработени производи од сушено овошје, наменети за директна исхрана на луѓето или како состојба во прехранбени производи	11		$B_1=2,0$ // $B_1+B_2+G_1+G_2=4,0$	

Табела бр. 28: Резултати од испитуваното присуство на афлатоксин во сушени смокви

Вид прехранбен производ	Број на земени мостри:	Лаб. рез. за присуство на Афлатоксин B_1 // $B_1+B_2+G_1+G_2$ //:	Максимално дозволено ниво (МДН $\mu g/kg$):	Број на позитивни мостри:
Сушени смокви	14		$B_1=6,0$ // $B_1+B_2+G_1+G_2=10,0$	

Табела бр. 29: Резултати од испитуваното присуство на афлатоксин во следните видови зачини: Видовите *Capsicum* (сушени плодови од истите, цели или мелени, вклучувајќи и чили пиперки, прашок од чили пиперки, лут црвен пипер и благ црвен пипер), видовите *Piper* (плодови на истиот, вклучувајќи и бел и црн пипер), *Myristica fragrans* (морско оревче), *Zingiberofficinale* (ѓумбир), *Curcuma longa* (куркума), Мешавини од зачините кои содржат еден или повеќе од горе спомнатите зачини

Вид прехранбен производ	Број на земени мостри:	Лаб. рез. за присуство на Афлатоксин B_1 // $B_1+B_2+G_1+G_2$ //:	Максимално дозволено ниво (МДН $\mu g/kg$):	Број на позитивни мостри:
Следните видови зачини: видовите <i>Capsicum</i> (сушени плодови од истите, цели или мелени, вклучувајќи и чили пиперки, прашок од чили пиперки, лут црвен пипер и благ црвен пипер), видовите <i>Piper</i> (плодови на истиот, вклучувајќи и бел и црн пипер), <i>Myristica fragrans</i> (морско оревче), <i>Zingiberofficinale</i> (ѓумбир), <i>Curcuma longa</i> (куркума), Мешавини од зачините кои содржат еден или повеќе од горе спомнатите зачини	14		$B_1=5,0$ // $B_1+B_2+G_1+G_2=10,0$	

Табела бр. 30: Резултати од испитуваното присуство на афлатоксин во Зачини, вклучувајќи исушени зачини: видовите *Piper* (плодови на истиот, вклучувајќи и бел и црн пипер), *Myristica fragrans* (морско оревче), *Zingiberofficinale* (ѓумбир), *Curcuma longa* (куркума). Видовите *Capsicum* (сушени плодови од истите, цели или мелени, вклучувајќи и чили пиперки, прашок од чили пиперки, лут црвен пипер и благ црвен пипер).

Мешавини од зачините кои содржат еден или повеќе од горе спомнатите зачини.

Вид прехранбен производ	Број на земени мостри:	Лаб. рез. за присуство на Охратоксин А:	Максимално дозволено ниво (МДН $\mu\text{g/kg}$):	Број на позитивни мостри:
Зачини, вклучувајќи исушени зачини: видовите <i>Piper</i> (плодови на истиот, вклучувајќи и бел и црн пипер), <i>Myristica fragrans</i> (морско оревче), <i>Zingiberofficinale</i> (ѓумбир), <i>Curcuma longa</i> (куркума), видовите <i>Capsicum</i> (сушени плодови од истите, цели или мелени, вклучувајќи и чили пиперки, прашок од чили пиперки, лут црвен пипер и благ црвен пипер). Мешавини од зачините кои содржат еден или повеќе од горе спомнатите зачини.	14		15 20 15	

Табела бр. 31: Видот на мострите, регионите од кои се земаат, динамиката и средствата кои се потребни за реализација на мониторингот на микотоксините како и бројот на предвидени мостри

Активност	Индикатор	Временски период за реализација на активноста	Број на мостра од секој производ кој ќе се земе	Планирани средства
Земање на мостри од производи за анализа на присуство на микотоксини	Број на вкупно земени мостри од производи	јануари – декември 2020 година	Број на мостра од секој производ кој ќе се земе	Вкупно планирани средства за мониторинг на микотоксини 630.000,00
1. Мостри од млеко за анализа на афлатоксини М1	10 мостри	јануари – декември	10 мостри	45.000,00
2. Мостри од почетна формула и продолжена формула за анализа на афлатоксини М1	11 мостри	јануари – декември	11 мостри	49.500,00
3. Мостри од храна за доенчиња и мали деца на житна основа за анализа на афлатоксини В1	11 мостри	јануари – декември	11 мостри	49.500,00
4. Мостри од сок од јаболка за анализа на патулин.	11 мостри	јануари – декември	11 мостри	49.500,00
5. Мостри од бел леб за анализа на охратоксин А и афлатоксини.	11 мостри	јануари – декември	11 мостри	49.500,00

6. Мостри од интегрален леб за присуство на афлатоксини и охратоксин А.	11 мостри	јануари – декември	11 мостри	49.500,00
7. Мостри од пченкарно брашно за анализа на афлатоксини охратоксин А	11 мостри	јануари – декември	11 мостри	49.500,00
8. Мостри од пченично брашно за анализа на афлатоксини и охратоксин А.	11 мостри	јануари – декември	11 мостри	49.500,00
9. Мостри од сушено овошје со исклучок на сушени смокви, и преработени производи од сушено овошје, наменети за директна исхрана на луѓето или како состојба во прехранбени производи за анализа на афлатоксини B //B +B +G +G .	11 мостри	јануари – декември	11 мостри	49.500,00
10. Мостри од сушени смокви за анализа на афлатоксини B //B +B +G +G .	14 мостри	јануари – декември	14 мостри	63.000,00
11. Мостри од следните видови зачини: видовите <i>Capsicum</i> (сушени плодови од истите, цели или мелени, вклучувајќи и чили пиперки, прашок од чили пиперки, лут црвен пипер и благ црвен пипер), видовите <i>Piper</i> (плодови на истиот, вклучувајќи и бел и црн пипер) <i>Myristica fragrans</i> (морско оревче), <i>Zingiberofficinale</i> (ѓумбир), <i>Curcuma longa</i> (куркума), Мешавини од зачините кои содржат еден или повеќе од горе спомнатите зачини за анализа на афлатоксини B //B +B +G +G .	14 мостри	јануари – декември	14 мостри	63.000,00
12. Мостри од зачини, вклучувајќи исушени зачини: видовите <i>Piper</i> (плодови на истиот, вклучувајќи и бел и црн пипер), <i>Myristica fragrans</i> (морско оревче), <i>Zingiberofficinale</i> (ѓумбир), <i>Curcuma longa</i> (куркума), видовите <i>Capsicum</i> (сушени плодови од истите, цели или мелени, вклучувајќи и чили пиперки, прашок од чили пиперки, лут црвен пипер и благ црвен пипер). Мешавини од зачините кои содржат еден или повеќе од горе спомнатите зачини за анализа на охратоксин А.	14 мостри	јануари – декември	14 мостри	63.000,00

IV.7. Мониторинг на материјали и производи кои доаѓаат во контакт со храната

Предмет на мониторирањето ќе бидат:

-пластични материјали и производи што доаѓаат во контакт со храна произведени/уезени и ставени во промет во Република Северна Македонија со цел усогласеност со барањата на Правилникот за посебните барања за безбедност на пластични материјали и производи што доаѓаат во контакт со храната (*^{vii});

- керамички производи што доаѓаат во контакт со храна произведени/уезени и ставени во промет во Република Северна Македонија со цел усогласеност со барања на Правилникот за посебни барања за безбедност на керамичките производи што доаѓаат во контакт со храната(*^{viii});

- метални садови и прибор произведени/уезени и ставени во промет во Република Северна Македонија со цел усогласеност со Правилникот за општите барања на безбедност на материјалите и производите што доаѓаат во контакт со храната (*^{ix});

-емајлирани садови и прибор произведени/уезени и ставени во промет во Република Северна Македонија со цел усогласеност со Правилникот за општите барања за безбедност на материјалите и производите што доаѓаат во контакт со храната (*⁹);

Согласно податоците добиени за видот и материјалите што доаѓаат во контакт со храната планирано е да се земат 22 мостри од пластични садови, шишиња и прибор за испитување на вкупна миграција и специфична миграција на тешки метали, 22 мостри од керамички садови за миграција на олово и кадмиум и 5 мостри од метални кујнски садови и прибор за јадење за миграција на тешки метали, 5 емајлирани садови и прибор за миграција на тешки метали, односно вкупен број од 54 мостри за испитување на материјали и производи кои доаѓаат во контакт со храната.

Табела бр. 32: Видот на мострите, динамиката и средствата кои се потребни за реализација на мониторингот на материјалите и производите кои доаѓаат во контакт со храната како и бројот на мостри од секој производ

Активност	Индикатор	Временски период за реализација на активност	Број на мостра од секој производ кој ќе се земе	Планирани средства
Земање на мостри од материјали и производи кои доаѓаат во контакт со храната	Број на вкупно земени мостри од производи	јануари – декември 2020 година	Број на мостра од секој производ кој ќе се земе	Вкупно планирани средства за мониторинг на материјали и производи кои доаѓаат во контакт со храната 216.000,00
1.Мостри од пластични материјали и предмети	22	јануари – декември	22 мостри по 1 парче (10 мостри од домашни производители и 12 мостри од увоз)	88.000,00
2.Мостри од керамички производи	22	јануари – декември	22 мостри по 1 парче (10 мостри од домашни производители 12 мостри од увоз)	88.000,00
3.Мостри од метални кујнски садови и прибор за јадење	5	јануари – декември	5 мостри по 1 парче (од увоз)	20.000,00
4.Мостри од емајлирани садови и прибор за јадење	5	јануари – декември	5 мостри по 1 парче (од увоз)	20.000,00

IV.8. Мониторинг во однос на утврдување на присуството на ГМО храна

Мониторирањето на генетски модифицирана храна ќе се спроведува за да се следи и контролира нејзиното пласирање на пазарите во Република Северна Македонија.

Од податоците кои се објавени на страната на Европската агенција за безбедност на храната (EFSA) може се следи листата на генетски модифицирана храна, но како податок за определување на производите кои ќе бидат предмет на мониторинг во предвид се земени и информациите кои се истакнати на РАСФФ (Систем за брзо информирање за небезбедни производи од храна и добиточна храна), за генетски модифицирана храна која не е одобрена, а е детектирана на границите на Европската унија.

Со оглед на горе наведеното, проценет број на мостри за мониторирање на генетски модифицирана храна е 40 мостри, од производите за кои имаме информација дека е генетски модифицирана храна, одобрена или неодобрена во Европската унија, и тоа: соја, ориз, пченка, житни мусли, виришли и паштети.

Табела бр. 33: Видот на мострите, периодот на земање мостри и број на мостри кои се земаат од секој производ

Активност	Индикатор	Временски период за реализација на активност	Број на мостра од секој производ кој ќе се земе	Планирани средства
Земање на мостри на производи за анализа на можно присуство на Генетски модифицирана храна	Број на вкупно земени мостри од производи	јануари – декември 2020 година	Број на мостра од секој производ кој ќе се земе	Вкупно планирани средства за мониторинг на Генетски модифицирана храна 208.000,00
1. Мостри од соја	8 мостри	јануари – декември	8 мостри	41.600,00
2. Мостри од ориз	8 мостри	јануари – декември	8 мостри	41.600,00
3. Мостри од пченка	8 мостри	јануари – декември	8 мостри	41.600,00
4. Мостри од житни мусли	8 мостри	јануари – декември	8 мостри	41.600,00
5. Мостри од виришла	4 мостри	јануари – декември	4 мостри	20.800,00
6. Мостри од паштета	4 мостри	јануари – декември	4 мостри	20.800,00

IV.9. Мониторинг на производи од органско производство во Република Северна Македонија

Мониторирањето во однос на утврдување на присуство на евентуални резидуи од пестициди или нивни метаболити во органски произведени производи во Република Северна Македонија се прави заради следење на употребата на производите за заштита на растенијата во органското производство на храна во Република Северна Македонија. Ќе бидат испитани резидуите од пестициди или нивни метаболити зададени во точка IV.2., табела 4 од оваа програма.

Вкупно планирани финансиски средства за реализација на мониторингот на органски произведените производи изнесува 251.500,00 денари. Предвидено е мониторирање на одредени органски производи – вкупно 36 мостри, кои ќе се испитуваат на резидуи од пестициди или нивни метаболити.

Податоците за органски произведени производи во Република Северна Македонија, поточно за органските производители на производи од органско земјоделско производство, на годишно ниво ќе се добиваат од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

IV.10. Мониторинг на храна третирана со јонизирачко зрачење

Мониторирањето на храната третирана со јонизирачко зрачење ќе се спроведува за да се следи и контролира нејзиното пласирање на пазарите во Република Северна Македонија.

При ставање во промет на овој вид на храна треба да се применат сите мерки со кои ќе се обезбеди дека храната третирана со јонизирачко зрачење е во согласност со барањата за безбедност утврдени со Правилникот за посебните барања за безбедност на храната произведена со јонизирачко зрачење^(*).

Планирано е да се земат 40 мостри на храна третирана со јонизирачко зрачење и дозволените максимални вредности на дозата на зрачење согласно со Прилог 2 од Правилникот за посебните барања за безбедност на храната произведена со јонизирачко зрачење^(*).

Табела бр. 34 : Табела на видови на храна за кои е одобрено третирање со јонизирачко зрачење и максимална вредност на апсорбираната доза

Видови на храна	Максимална вредност на вкупната средна апсорбирана доза (kGy)
Суви билки, зачини и зеленчуци за зачини	10

Табела бр. 35: Видот на храната третирана со јонизирачко зрачење, динамиката и средствата кои се потребни за реализација на мониторингот како и бројот на предвидени мостри

Активност	Индикатор	Временски период за реализација на активноста	Број на мостра од секој производ кој ќе се земе	Планирани средства
Земање на мостри за анализа на храна третирана со јонизирачко зрачење	Број на вкупно земени мостри од производи	јануари – декември 2020 година	Број на мостра од секој производ кој ќе се земе	Вкупно планирани средства за мониторинг на храна третирана со јонизирачко зрачење 100.000,00
Суви билки, зачини и зеленчуци за зачини	40 мостри	јануари – декември	40 мостри	100.000,00

IV.11. Мониторинг на додатоци на исхрана

Мониторирањето на додатоците на исхрана ставени на пазарот во Република Северна Македонија ќе се спроведува со цел да се следи и контролира составот на додатоците на исхрана при нивното ставање на пазарот.

Додатоците на исхрана се група производи за кои операторот со храна пред да ги стави на пазарот во Република Северна Македонија потребно е да добие мислење за усогласеност на производ од групата додатоци на исхрана издадено од Агенцијата за храна и ветеринарство, а согласно член 54 од Законот за безбедност на храната. При тоа, додатоците на исхрана покрај општите барања треба да ги исполнат и посебните барања за безбедност во однос на составот и означувањето пропишани во Правилникот за посебните барања за безбедност на додатоците на исхрана^(*). Со оглед на тоа што од информациите добиени низ националниот систем за контрола на храната како и од РАСФФ, утврдени се претходни случаи кога декларираниот состав во однос на видот и количината на нутриенси се разликува од фактичкиот состав на додатокот на исхрана, а во одредени производи утврдено е и присуство на недеklarирани супстанции со силен физиолошки ефект чија безбедност врз здравјето на човекот не е потврдена, оваа програма ќе биде насочена кон утврдување на согласноста на составот на додатоците со означувањето и посебните прописи за додатоци на исхрана.

Вкупно планирани финансиски средства за реализација на мониторингот на додатоци на исхрана изнесува 600.000,00 денари. Планирано е да се земат 60 мостри од додатоци на исхрана кои се ставени на пазарот во Република Северна Македонија.“

III

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Северна Македонија”.

Бр. 44-4997/1

19 јуни 2020 година

Скопје

Претседател на Владата

на Република Северна Македонија,

Оливер Спасовски, с.р.

¹Правилникот за посебните барања за однесуваат на микробиолошките критериуми за храните усогласува со Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 1019/2013 од 23 октомври 2013 година со која се врши изменување на Анекс I од Регулативата (ЕЗ) бр. 2073/2005 во врска со хистамини во производи од риб (CELEX бр. 32013R1019), Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 217/2014 од 7 март 2014 година со која се врши изменување на Регулативата (ЕЗ) бр. 2073/2005 во врска со салмонела во трупови од свињи (CELEX бр. 32014R0127) и Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2015/2285 од 8 декември 2015 година со која се врши изменување на Анекс II од Регулативата (ЕЗ) бр. 854/2004 на Европскиот Парламент и на Советот во која се прописани посебни барања за организација на функционални контроли на производи од животинско потекло наменети за исхрана на луѓе во однос на одредени барања за живи бивални мекотелци, експериментни, туѓински и морски гастроподи и на Анекс I од Регулативата (ЕЗ) бр. 2073/2005 за микробиолошки критериуми на храна (CELEX бр. 32015R2285).

Привилежително за општине и посебно барања за безбедност на храна во однос на максимално дозволените нивоа на резидуи од пестициди во или врз храната и храната за животни од растително и од животинско потекло, усогласен со Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот од 23 февруари 2005 година за максималните нивоа на остатоци од пестициди во или врз храната и храната за животни од растително или од животинско потекло и за изменување на Директивата 91/414/ЕЕЗ (CELEX бр 32008R0396), Регулативата (ЕЗ) бр. 149/2008 на Европскиот парламент и на Советот од 29 јануари 2008 година која ги менува Анекс II, III и IV од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 за максималните нивоа на остатоци од пестициди и определени во Анекс I (CELEX бр 32008R0149), Регулативата на Комисијата (ЕК) бр. 178/2006 од февруари 2006 година која ја надолупува Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот за да се утврди Анекс I, во кој се наведени производите за храна и храна за животни, за кои се применуваат максималните нивоа за остатоци од пестициди (CELEX бр 32006R0178), Регулативата на Комисијата (ЕК) бр. 260/2008 од 18 март 2008 година која ја надолупува Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот со утврдување на активната комбинации на супстанции/производи од Анекс VII опфатени со отстапување во однос на пост-жетевен третман со фунгицит (CELEX бр 32008R0260), Регулативата (ЕК) бр. 299/2008 на Европскиот парламент и на Советот од 31 март 2008 година која ја надолупува Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 во врска со максималните нивоа на резидуи од пестициди во или на храна и храната за животни од растително и животинско потекло, во поглед на оластувања за спроведување доделени на Комисијата (CELEX бр 32008R0299), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 839/2008 од 31 јули 2008 година која ја надолупува Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на Анексите II, III и IV за максималните нивоа на остатоци од пестициди во и на одредени производи (CELEX бр 32008R0839), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 256/2009 од 23 март 2009 година која ги надолупува Анексите II и III на Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максималните нивоа на резидуи за акзоксистробин и флуциоксонил во или на одредени производи (CELEX бр 32009R0256), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 822/2009 од 27 август 2009 година која ги надолупува Анексите II, III и IV од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максималните нивоа на остатоци за акзоксистробин, атразин, chlorfencet, ципродинил, дитиокарбамати, флуциоксонил, флуорсилпир, индоксакарб, мандипропамид, калциум тринодид, спиротетрамат, тетраконазол и тирам во или на одредени производи (CELEX бр 32009R0822), Регулативата на Комисијата (ЕК) бр. 1050/2009 од 28 октомври 2009 година која ги надолупува Анексите II и III на Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максималните нивоа на остатоци за акзоксистробин, acetamiprid, clozoxazole, cyflufenamid, emamectin, benzoate, flumescan, fenbutatin oxid, flufenoxuron, fluopyramid, indoxacarb, joxenil, metaniprim, prothioconazole, piridatol, thiacloprid и трифлуксистроб во или на одредени производи (CELEX бр 32009R1050), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 1097/2009 од 16 ноември 2009 година која го надолупува Анекс II на Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максималните нивоа на остатоци за диметлат, ethephon, fenamifos, fenarimol, methamidophos, metomil, omethoat, oksidemeton-metil, procimidon, thiodikarb и винклозолин во или на одредени производи (CELEX бр 32009R1097), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 304/2010 од 9 април 2010 година која го надолупува Анекс II на Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максималните нивоа на резидуи за 2-phenylphenol во или на одредени производи (CELEX бр 32010R0304), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 459/2010 од 27 мај 2010 година за изменување на Анекс II, III и IV кон Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максималните нивоа на остатоци за одредени пестициди во или на одредени производи (CELEX бр 32010R0459), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 600/2010 од 8 јули 2010 година на амандмани на Анекс I на Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во врска со дополнувања и измени на примери на средни видови или други производи за кои се применува истиот МДК (CELEX бр 32010R0600), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 750/2010 од 7 јули 2010 година за изменување на Анексите II и III кон Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во врска со максималните нивоа на резидуи за одредени пестициди во или на одредени производи (CELEX бр 32010R0750), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 893/2010 од 8 октомври 2010 година која ги надолупува Анексите II и III на Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максималните нивоа на остатоци за acequinol, bentazone, carbendazim, циплутрин, fenamidone, fenamifos, fenazikin, флониаксим, флутринафол, имдацлоприл, оксиксил, метконазол, пропиконазол, тебуфенозид и тифофанат-метил во или на одредени производи (CELEX бр 32010R0893), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 310/2011 од 28 март 2011 година која ги надолупува Анексите II и III на Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максималните нивоа на остатоци за адикарб, bromopropylate, chlorfenvinphos, enclosulfuron, EPTC, етион, фенсифа, фомефан, метабензилурон, метадитион, симазин, тетрадифон и трифлорин во или на одредени производи (CELEX бр 32011R0310), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 460/2011 од 12 мај 2011 година за изменување на Анекс III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во врска со максимално нивоа на резидуи за хлорантрилипол (DPX E2145) во или на моркови (CELEX бр 32011R0460), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 608/2011 од 24 мај 2011 година за изменување на Анексите II и III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и Советот во врска со максималните нивоа на остатоци за абактин, acetamiprid, ципродинил, дифеноконазол, диметоморф, фенхесаксим, прокназид, пропиконазол, пираклоксистроб, спиротетрамат, тиаклоприл, тиамотекс и трифлуксистроб во или на одредени производи (CELEX бр 32011R0508), Регулативата на Комисијата бр. 520/2011 (ЕЗ) бр. 520/2011 од 25 мај 2011 година со која се изменуваат анексите II и III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и Советот во врска со максималните нивоа на резидуи за бенлаксил, боскалдил, бупрофен, карбофуран, карбофуран, циперметрин, флуопиклол, хекситазокс, индоксакарб, метафлузлон, метоксифенозил, паракват, прохлорас, спирохлорфен, пропиконазол и сокаксид во или на одредени производи (CELEX бр 32011R0520), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 524/2011 од 26 мај 2011 година со која се изменуваат анексите II и III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и Советот во врска со максималните нивоа на резидуи за бифенил, дельтаметрин, етофеумате, изопрасам, пропиконазол / пиметрозин, пириметанил и тебуконазол во или на одредени производи (CELEX бр 32011R0524), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 559/2011 од 7 јуни 2011 година за изменување на Анексите II и III кон Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максималните нивоа на резидуи за квант, карбендазим, ципрозин, етефон, фенамил, тифофанат-метил, триасулуфурон и трипиконазол во или на одредени производи (CELEX бр 32011R0559), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 812/2011 од 10 август 2011 година за изменување на Анекс III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максималните нивоа на резидуи на диметоморф, флуопиклол, мандипропамид, метрефенон, никотин и спиротетрамат во или на одредени производи (CELEX бр 32011R0812), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 813/2011 од 11 август 2011 година за надолупување на Анексите II и III на Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максималните нивоа на остатоци за acequinol, emamectin benzoate, etamsulfuron-metil, flufenbutamid, флуциоксонил, креосим-метил, метоксифенозил, новалурон, тиаклоприл и трифлуксистроб во или на одредени производи (CELEX бр 32011R0813), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 978/2011 од 3 октомври 2011 година за изменување на Анексите II и III кон Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максималните нивоа на остатоци за acetamiprid, бифенил, квант, хлорантрилипол, циплуфенулол, цимоксанил, дихлоропроп-П, дифеноконазол, диметоморф, дитиокарбамати, епосиконазол, етефон, флутринафол, флукаспироксад, изопрасам, прола мокарб, пироксостробин, пириметанил и спиротетрамат кај или на одредени производи (CELEX бр 32011R0978), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 270/2012 од 26 март 2012 година на амандмани на апликации II

физифоназол, динокап, етокосаз, шпироаксимат, флубендазил, флуидоксонил, глифосат, металаксил-М, метилдиноксазолинвалорин, трифензолскај или на одредени производи (CELEX број 32012R0441); Регулјатива на Комисијата (ЕУ) бр. 473/2012 од 4 јуни 2012 година на амандман на анекс III на Регулјатива (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максималните нивоа на остатоци спитеторам (XDE-175) во или на одредени производи (CELEX број 32012R0475); Регулјатива на Комисијата (ЕУ) бр. 556/2012 од 26 јуни 2012 година на амандман на анекс III на Регулјатива (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максималните нивоа на остатоци за спиносаф во или на малини (CELEX број 32012R0556); Регулјатива на Комисијата (ЕУ) бр. 592/2012 од 4 јуни 2012 година со која се именуваат анексите II и III од Регулјатива (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и Советот вврвска со максималните нивоа на остатоци за бифеназат, квант, шпироинил, флуопиколд, хексиназокс, изопротозолан, метадисид, оксидексил и фосмет во или на одредени производи (CELEX број 32012R0592); Регулјатива на Комисијата (ЕУ) бр. 897/2012 од 1 октомври 2012 година за именување на апликации II и III кон Регулјатива (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максималните нивоа на остатоци за ацибензолар-S-метил, асимсулфур, циазофамид, дифлуфеникан, димоксостробин, метоксифенозид и никотин во или на одредени производи (CELEX број 32012R0897); Регулјатива на Комисијата (ЕУ) бр. 899/2012 од 21 септември 2012 година со која се именуваат анексите II и III од Регулјатива (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и Советот во врска со максималните нивоа на резидуи за ацетат, алахор, анлазин, азоксикотил, бенфуркарб, бутилат, каптафол, карбарил, карбофуран, карбосулфур, хлорфенапир, хлортал-диметил, хлортриам, циксакетат, диазинон, дисдобенл, динокфол, диметопил, диноксазол, дисулофотон, фенитроин, флуфизин, фурилатокс, хексаоксазол, лактофен, мепронил, метамидофос, моноурон, оксикарбоскин, оксидеметин-метил, паратон-метил, форат, фсалон, прошифумон, профинофос, пролахор, квинклокс, квинтозен, толфлуфенал, трихлорфур, тридеморф и трифлуринал или на одредени производи и именување на таа Регулјатива, со востанување на Анекс V, наведувајќи ги стандардните вредности (CELEX број 32012R0899); Регулјатива на Комисијата (ЕУ) бр. 34/2013 од 16 јануари 2013 година на амандман на апликациите II, III и IV од Регулјатива (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максималните нивоа на остатоци за 2-phenylphenol, acetotetradin, Aurochlorophen pullulans се наведува DSM 4940 и DSM 14941, ципроконазол, дифеноконазол, дитинокарбамат, фоллет, пропакмокарб, спиносад, спирохлорид, тебуфенпирид и тетраконазолскај или на одредени производи (CELEX број 32013R0034); Регулјатива на Комисијата (ЕУ) бр. 35/2013 од 18 јануари 2013 година на амандман на апликациите II и III на Регулјатива (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максималните нивоа на остатоци за dimethomorph, индоксакарб, и параклостробин и трифлексостробин во Комисијата или на одредени производи (CELEX број 32013R0035); Регулјатива (ЕЗ) бр. 212/2013 на Европскиот парламент кој го менува Анекс I на Регулјатива 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на дополнување и промена на сродни видови или други производи за кои исто важат МДН (CELEX број 32013R0121); Регулјатива на Комисијата (ЕУ) бр. 241/2013 од 14 март 2013 година за именување на Анексите II и III од Регулјатива (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во врска со максималните нивоа на остатоци за хлорантраципирол, флуидоксонил и прохексадонил во или на одредени производи (CELEX број 32013R0241); Регулјатива на Комисијата (ЕУ) бр. 251/2013 од 22 март 2013 година на амандман на апликациите II и III на Регулјатива (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максималните нивоа на остатоци за аминопиралд, бифеназат, каптан, fluazinam, fluopicolide, фоллет, крезоксим-метил, пентиопирол, прокиназид, пиридат и темботион во или на одредени производи (CELEX број 32013R0251); Регулјатива на Комисијата (ЕУ) бр. 293/2013 од 20 март 2013 година на амандман на Анексите II и III на Регулјатива (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максималните нивоа на остатоци за емаметкин бензоат, etofenprox, etoxazole, flutriafol, глифосат, фосмет, параклостробин, спиносад и спитрометамор во или на одредени производи (CELEX број 32013R0251); Регулјатива на Комисијата 500/2013 од 30 мај 2013 година за именување на Анекс II, III и IV кон Регулјатива (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во врска со максималните нивоа на остатоци за ацетамиприд, тип на Adophores orana granulovorus FV -0001, азоксестробин, клотанидин, фенипроазин, хептамалокидологилан, метрефенон, Паекосмиса дилационскај со 251, пропиконазол, квивалорфол-П, шпирофенмид, тебуконазол, тиаметоксам и тиквирки хелт мозаик вирус - слаб вид во или на одредени производи (CELEX број 32013R0500); Имплементирачка Регулјатива на Комисијата 667/2013 од 12 јуни 2013 година за одобрување на декларирал кој додаток за добиточна храна за кокошки одредувајќи за носење(носител на овластување "Ети Лиги" и "ООД") за укинување на Регулјатива (ЕЗ) бр. 162/2003 (CELEX број 32013R0667); Регулјатива на Комисијата (ЕУ) бр. 668/2013 од 12 јуни 2013 година за надополнување на Анексите II и III на Регулјатива (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максималните нивоа на остатоци за 2,4-ДЕ, dimethomorph, индоксакарб, и параклостробин во или на одредени производи (CELEX број 32013R0668); Регулјатива на Комисијата 772/2013 од 8 август 2013 година за надополнување на Анексите II, III и V кон Регулјатива (ЕУ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максималните нивоа на остатоци за дифениланион во или на одредени производи (CELEX број 32013R0772); Регулјатива на Комисијата (ЕУ) бр. 777/2013 од 12 август 2013 година на амандман на анексите II, III и V на Регулјатива (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максималните нивоа на остатоци за clodinafop, clozoxazole, diuron, ethalfluralin комисија, ioxynil, iprovalicarb, малечен хидризд, меланипирин, метконазол, просулфоксид и тетрапироксидскај или на одредени производи (CELEX број 32013R0772); Регулјатива на Комисијата (ЕУ) бр. 834/2013 од 30 август 2013 година со која се именуваат анексите II и III од Регулјатива (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и Советот во врска со максималните нивоа на остатоци за ациклопирил, бикафен, диазинон, дифеноконазол, етокосаз, етнексамид, флуидоксонил, изопразам, ламбда-цихлотрин, профинофос и протоксиназон во или на одредени производи (CELEX број 32013R0834); Регулјатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1004/2013 од 15 октомври 2013 година со која се именуваат анексите II и III од Регулјатива (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и Советот во врска со максималните нивоа на остатоци за 8-хидроксинонил, ципроконазол, ципроинил, флуопирим, никотин, пендеметалин, пентиопирол и трифлексостробинскај или на одредени производи (CELEX број 32013R0834); Регулјатива на бр. 1138/2013 која ги именува Анексите II, III и V од Регулјатива бр. 396/2005 во врска со максимално дозволено ниво на резидуи од бигтернал, хлорфенинфос, додин и винклозолин во или врз одредени производи (CELEX број 32013R1138); Регулјатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1317/2013 од 16 декември 2013 година која ги именува Анексите II, III и V од Регулјатива (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска максималното дозволено ниво на резидуи од 2,4-Д, бифлутуридил, цикламилд, диноксазол, флорасулам, метохлор и S-метохлор и милбемектин во или врз одредени производи (CELEX број 32013R1317); Регулјатива на Комисијата (ЕУ) бр. 36/2014 од 16 јануари 2014 година за именување на Анексите II и III од Регулјатива (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од аминопиралд, хлорантраципирол, цидифлуфенамид, мелпикат, металаксил-М, пропакмокарб, пирпрофен и квинфоксифон во или врз одредени производи (CELEX број 32014R0036); Регулјатива на Комисијата (ЕУ) бр. 51/2014 од 20 јануари 2014 година за именување на Анексот II од Регулјатива (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од диметоморф, индоксакарб и параклостробин во или врз одредени производи (CELEX број 32014R0051); Регулјатива на Комисијата (ЕУ) бр. 61/2014 од 24 јануари 2014 година за именување на Анексите II и III од Регулјатива (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од ципрозинил, фенитропидин, форметат, оксамил и тебуконазол во или врз одредени производи (CELEX број 32014

2009/470/EЗ (CELEX број 32014R0652); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 703/2014 од 19 јуни 2014 година за изменување на Анексите II, III и V од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од ацибензолар-S-метил, етоксикин, флуцилазол, изоксафлутол, молинат, пропоксикарбазон, пифафлуфен-етил, хинокламин и варфарин во или врз одредени производи (CELEX број 32014R0703); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 737/2014 од 24 јуни 2014 година за изменување на Анексите II и III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од 2-фенилфенол, хлормекват, дифлуфенамид, шифлутрин, дикамба, флуоипиклоид, флутриафол, фозетил, индоксикарб, изопропилолан, мандипроламид, метадекид, метконазол, фосмет, пиклорам, пропизамид, пирпроксифен, сафлуфенацил, спинозад и трифлуксистробин во или врз одредени производи (CELEX број 32014R0737); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 752/2014 од 24 јуни 2014 година за замена на Анексот I од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот (CELEX број 32014R0752); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 991/2014 од 19 септември 2014 година за изменување на Анексот III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од фосетил во или врз одредени производи (CELEX број 32014R0991); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 1096/2014 од 15 октомври 2014 година за изменување на Анексите II, III и V од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од карбарил, прошимидон и профенофос во или врз одредени производи (CELEX број 32014R1096); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 1119/2014 од 16 октомври 2014 година за изменување на Анекс III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од бензалкониум хлорид и дидецилдиметила мониум хлорид во или врз одредени производи (CELEX број 32014R1119); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 1126/2014 од 17 октомври 2014 година за изменување на Анексите II, III и V од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од асеплан, цинамид, диклоран, флумиоксазин, флуприсулфурон-метил, пиклодинафен и пропизохлор во или врз одредени производи (CELEX број 32014R1126); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 1127/2014 од 20 октомври 2014 година за изменување на Анексите II и III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од амитрол, динокап, фипронил, флуфенацет, пендиметалин, пропизамид и пиридат во или врз одредени производи (CELEX број 32014R1127); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 1146/2014 од 23 октомври 2014 година за изменување на Анексите II, III, IV и V од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од антрахинон, бенфлуралин, бентазон, бромоксинил, хлороталонил, фамоксадон, имазамокс, метил бромид, пропанил и сулфурна киселина во или врз одредени производи (CELEX број 32014R1146); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2015/165 од 3 февруари 2015 година за изменување на Анекс IV од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во одно на максимално дозволено ниво на резидуи од млечна киселина, *Lesaniscillium muscarum* сој V66, хитозан хидрохлорид и *Equisetum arvense* L. во или врз одредени производи (CELEX број 32015R0165); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2015/399 од 25 февруари 2015 година за изменување на Анексите II, III и V од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од 1,4-диметилнафталин, бенфуракарб, карбофуран, карбосуефан, етефон, фенамидон, фенвалерат, фенхексамид, фуратиокарб, имазапир, мелатион, пикоксистробин, спиротетрамат, тетрапиксидим и трифлуксистробин во или врз одредени производи (CELEX број 32015R0399); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2015/552 од 7 април 2015 година за изменување на Анексите II, III и V од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од 1,3-дихлоропропен, бифенокс, диметенамид-Р, прохексадион, толпифлуанцил и трифлуралил во или врз одредени производи (54-7), нафтни масла (CAS 92062-35-6) и пропаргит во или врз одредени производи (CELEX број 32015R0400); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2015/401 од 25 февруари 2015 година за изменување на Анексите II и III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од ацетамиприд, хромафенозид, циазофамид, дикамба, дифенокназол, фенпирзамин, флуазинам, форметант, никотин, пенконазол, пиметрозин, пираклостробин, тау-флувалинат и тебуконазол во или врз одредени производи (CELEX број 32015R0401); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2015/552 од 7 април 2015 за изменување на Анексите II, III и V од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од 1,3-дихлоропропен, бифенокс, диметенамид-Р, прохексадион, толпифлуанцил и трифлуралил во или врз одредени производи (CELEX број 32015R0552); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2015/603 од 13 април 2015 година за изменување на Анексите II, III и V од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од 2-нафтилоксицетна киселина, ацетохлор, хлорпикрин, дифлуфеникан, флупримидол, флутоланил и спинозад во или врз одредени производи (CELEX број 32015R0603); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2015/845 од 27 мај 2015 година за изменување на Анексите II и III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од азоксистробин, хлорантранилпрол, циантранилпрол, дикамба, дифенокназол, фенпироксимат, флудиоксонил, глусофинат-амониум, имазапик, имазапир, индоксикарб, исоксафлутол, мандипроламид, пенгхиприад, пропиконазол, пириметанил, спиротетрамат и тринексапак во или врз одредени производи (CELEX број 32015R0845); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2015/846 од 28 мај 2015 година за изменување на Анексите II и III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од ацетамиприд, амекотрадин, амисулбром, буширмат, клофентезин, етефон, етирмол, флуоипиклоид, имазапки, пропамокарб, пираклостробин и тауфлувалинат во или врз одредени производи (CELEX број 32015R0846); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2015/868 од 26 мај 2015 година за изменување на Анексите II, III и V од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од 2,4,5-Т, барбан, бинапирил, бромофос-етил, ламфеклор (токсафен), хлорбуфан, хлороксурон, хлорозинат, DNOС, ди-алат, динесоб, динотерб, диоксатон, етилен оксид, фентин ацетат, фентин хидроксид, флуциклоксурон, флуспиринат, формотон, мекарбам, метакрифос, монолифурон, фенотрин, профам, пирозофос, квиналфос, резметрин, текназен и винклозолин во или врз одредени производи (CELEX број 32015R0868); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2015/896 од 11 јуни 2015 година за изменување на Анексот IV од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од *Trichoderma polysporum* сој IMI 206039, *Trichoderma asperellum* (прегходно *T. harzianum*) соеви ICC012, T25 и TV1, *Trichoderma atroviride* (прегходно *T. harzianum*) соеви IMI 206040 и T11, *Trichoderma harzianum* соеви T-22 и ITEM 908, *Trichoderma gamsii* (прегходно *T. viride*) сој ICC080, *Trichoderma asperellum* (сој T34), *Trichoderma atroviride* сој I-1237, гераниол, тимол, сахароза, железо III сулфат, железо II сулфат и фолна киселина во или врз одредени производи (CELEX број 32015R0896); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2015/1040 од 30 јуни 2015 година за изменување на Анексите II, III и V од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од азоксистробин, димоксистробин, флуорекспир, метоксифенозид, метафенон, оксидиригил и трибенури во или врз одредени производи (CELEX број 32015R1040); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2015/1101 од 8 јули 2015 година за изменување на Анексите II и III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од дифенокназол, флуоипиклоид, флуоипирам, изопиразам и пендиметалин во или врз одредени производи (CELEX број 32015R1101); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2015/1200 од 22 јули 2015 година за изменување на Анексите II и III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од амидосулфурон, фенхексамид, кресоксим-метил, тиаклоприд и трифлуксистробин во или врз одредени производи (CELEX број 32015R1200); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2015/1608 од 24 септември 2015 година за изменување на Анекс IV од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од капринска киселина, парафинско масло (CAS 64742-46-7), парафинско масло (CAS 72623-86-0), парафинско масло (CAS 8042-47-5), парафинско масло (CAS 97862-82-3), калциум полисулфид и уреа во или врз одредени производи (CELEX број 32015R1608); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2015/1910 од 21 октомври 2015 година за изменување на Анексите III и V од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од гуазатин ви или врз одредени производи (CELEX број 32015R1910); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2015/2075 од 18 ноември 2015 година за изменување на Анексите II и III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од абактектин, десмедифам, дихлорпроп-Р, халоксифоп-Р, оризалин и фенмедифам во или врз одредени производи (CELEX број 32015R2075); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2016/1 од 3 декември 2015 година за изменување на Анексите II и III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максимално дозволените нивоа од бифеназат, боскалцид, циазофамид, ципромазин, дазомет, дитиокарбамати, флуазифоп-Р, мепанпирим, метрафенон, пиклорам, пропамокарб, пирридабен, пирпрофенон, сулфоксафлор, тебуконазол, тебуфенипирад и тирам во или врз одредени производи (CELEX број 32016R0001); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2016/46 од 18 јануари 2016 година за изменување на Анекс III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максимално дозволените нивоа од оксидиксил и спинеторам во или врз одредени производи (CELEX број 32016R0046); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2016/53 од 19 јануари 2016 година за изменување на Анексите II и III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максимално дозволено ниво на резидуи од диетопенкарб, мезотрион, метосулам и пиримифос-метил во или врз одредени производи (CELEX број 32016R0053); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2016/60 од 19 јануари 2016 година за изменување на Анексите II и III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максимално дозволените нивоа на резидуи од хлорпирифос во или врз одредени производи (CELEX број 32016R0060); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2016/67 од 19 јануари 2016 година за изменување на Анексите II, III и V од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максимално дозволените нивоа на резидуи од амекотрадин, хлороталонил, дифениламин, флуоникамид, флуазинам, флуоксастробин, халауксифен-метил, пропамокарб, протикоконазол, тиаклоприд и трифлуксистробин во или врз одредени производи (CELEX број 32016R0067); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2016/75 од 21 јануари 2016 година за изменување на Анекс III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максимално дозволените нивоа на резидуи од фосетил во или врз одредени производи (CELEX број 32016R0075); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2016/71 од 26 јануари 2016 година за изменување на Анексите II, III и V од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максимално дозволените нивоа на резидуи од 1-метилдихлоропропен, флуоникамид, флутриафол, индолилacetна киселина, индолилбутиринова киселина, петок-самид, пиримикарб, протикоконазол и тефлубенурион во или врз одредени производи (CELEX број 32016R0071); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2016/143 од 18 јануари 2016 година за изменување на Анекс IV од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со COS-QGA, перевизин, калциум хидроксид, лецитин, *Salix spp* cortex, оцет, фруктоза, *Periplo mosaic* сој на вирусот CH2 изолат 1906, *Verticillium albo-atrum* изолат WCS850 и *Bacillus amyloliquefaciens* subsp. *plantarum* сој D747 (CELEX број 32016R0143); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2016/156 од 18 јануари 2016 година за изменување на

Анексите II и III од Регулјативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од boscalid, clothianidin, thiamethoxam, folpet and tolfenfos-methyl во или врз одредени производи (CELEX број 32016R0156); Регулјативата на Комисијата (ЕУ) 2016/439 од 23 март 2016 година за изменување на Анекс IV од Регулјативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска Cydia pomonella Granulovirus (CrpGV), калциум карбид, калиум јодид, натриум хидрогенкарбонат, рескалур и Beauveria bassiana сој ATCC 74040 и Beauveria bassiana сој GHA (CELEX број 32016R0439); Регулјативата на Комисијата (ЕУ) 2016/440 од 23 март 2016 година за изменување на Анексите II, III и V од Регулјативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од пестициди од атразин во или врз одредени производи (CELEX број 32016R0440); Регулјативата на Комисијата (ЕУ) 2016/452 од 29 март 2016 година за изменување на Анексите II и III од Регулјативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максимално дозволените нивоа на резидуи од пестициди од каптан, пропиконазол и спирокамин во или врз одредени производи (CELEX број 32016R0452); Регулјативата на Комисијата (ЕУ) 2016/486 од 29 март 2016 година за изменување на Анексите II и III од Регулјативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максимално дозволените нивоа на резидуи од пестициди од цизофамид, циклоксимид, дифлуорооцетна киселина, феноксикарб, флуметалин, флуотриколизид, флупирадифурил, флукаспироксад, кресоксим-метил, мандестробин, мепанипирим, металаксил-М, пенциметалин и тефлутрин во или врз одредени производи (CELEX број 32016R0486); Регулјативата на Комисијата (ЕУ) 2016/567 од 6 април 2016 година за изменување на Анексите II и III од Регулјативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максимално дозволените нивоа на резидуи од пестициди од хлорантранилипрол, дифлуометофен, ципродинил, диметоморф, дитиокарбамати, фенамидон, флуопирам, флутоланил, имазамокс, метафенон, миклобутанил, пропиконазол, садакан и спироциклофен во или врз одредени производи (CELEX број 32016R0567); Регулјативата на Комисијата за спроведување (ЕУ) 2016/805 од 20 мај 2016 година за изменување на Анекс IV од Регулјативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со Streptomyces K61 (претходно S. griseoviridis), Candida oleophila сој O, FEN 560 (познат и под називот грчка дегелмина или семе во прав од грчка дегелмина), метил деканоат (CAS 110-42-9), метил октаноат (CAS 111-11-5) и мешавина од терпеноиди QRD 460 (CELEX број 32016R0805); Регулјативата на Комисијата (ЕУ) 2016/1002 од 17 јуни 2016 година за изменување на Анексите II, III и V од Регулјативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од AMTT, dquat, dodine, glufosinate и tritosulfuron во или врз одредени производи (CELEX број 32016R1002); Регулјативата на Комисијата (ЕУ) 2016/1003 од 17 јуни 2016 година за изменување на Анексите II и III од Регулјативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од abamectin, acquinocyl, acastamiprid, benzovalindiflupyr, bromoxynil, fludioxonil, fluoricolide, fosetyl, mequiclat, proquinazid, propamocarb, prohexadione и tebuconazole во или врз одредени производи (CELEX број 32016R1003); Регулјативата на Комисијата (ЕУ) 2016/1015 од 17 јуни 2016 година за изменување на Анексите II и III од Регулјативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од 1-нафтилпетагемид, 1-нафтилпетагемидна киселина, хлоридазон, флуазифоп-Р, фуберидазол, мепикват и тралоксидим во или врз одредени производи (CELEX број 32016R1015); Регулјативата на Комисијата (ЕУ) 2016/1016 од 17 јуни 2016 година за изменување на Анексите II и III од Регулјативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на етофумесат, етоксазол, фенамидон, флуокастробин и флуортамон во или врз одредени производи (CELEX број 32016R1016); Регулјативата на Комисијата (ЕУ) 2016/1355 од 9 август 2016 година за изменување на Анекс II од Регулјативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со тиаклоприд (CELEX број 32016R1355); Регулјативата на Комисијата (ЕУ) 2016/1726 од 27 септември 2016 година за изменување на Анекс IV од Регулјативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со карвон, диамониум фосфат, Saccharomyces cerevisiae сој LAS02 и сурутка (CELEX број 32016R1726); Регулјативата на Комисијата (ЕУ) 2016/1785 од 7 октомври 2016 година за изменување на Анексите II и III од Регулјативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од цимоксанил, фосфан и фосфид и натриум 5-нитрогванаколат, натриум о-нитрофенолат и натриум р-нитрофенолат во или врз одредени производи (CELEX број 32016R1785); Регулјативата на Комисијата (ЕУ) 2016/1822 од 13 октомври 2016 година за изменување на Анексите II, III и V од Регулјативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од аксонифен, делтаметрин, флазуинам, метомил, сулфотрион и тиадикарб во или врз одредени производи (CELEX број 32016R1822); Регулјативата на Комисијата (ЕУ) 2016/1866 од 17 октомври 2016 година за изменување на Анексите II, III и V од Регулјативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од 3-децен-2-он, ацибензолар-S-метил и хексахлоробензен во или врз одредени производи (CELEX број 32016R1866); Регулјативата на Комисијата (ЕУ) 2016/1902 од 27 октомври 2016 година за изменување на Анексите II и III од Регулјативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од ацетамипирд, амекотрадин, азоксистробин, цидфлутрин, дифлуорооцетна киселина, диметоморф, фенилпразамин, флониамид, флазуинам, флуидоксонил, флупирадифурил, флутраифол, флукаспироксад, метконазол, прокиназид, пропиконазол, пирпроксифен, спироциклофен и трифлуксикстобин во или врз одредени производи (CELEX број 32016R1902); Регулјативата на Комисијата (ЕУ) 2017/170 од 30 јануар и 2017 година за изменување на Анексите II, III и V од Регулјативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максимално дозволеното ниво на резидуи од пестициди од бифентрин, карбетаимид, циндифон-етил, фенпропиоморф и трифлуосулфурон во или врз одредени производи (CELEX број 32017R0170); Регулјативата на Комисијата (ЕУ) 2017/171 од 30 јануари 2017 година за изменување на Анексите II, III и IV од Регулјативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максимално дозволеното ниво на резидуи од пестициди од аминоксипиралид, азоксистробин, цијантранилипрол, цидифуфенамид, шпроконазол, диетоксикарб, дитиокарбамати, флазуифоп-Р, флуопирам, халоксифол, изофетамид, металаксил, прохексадион, пропаквизафол, приметанил, Trichoderma atroviride сој SC1 и зоксамид во или врз одредени производи (CELEX број 32017R0171); Регулјативата на Комисијата (ЕУ) 2017/405 од 8 март 2017 година за изменување на Анексите II и III од Регулјативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од пестициди за сулфоксафлор во или врз одредени производи (CELEX број 32017R0405); Регулјативата на Комисијата (ЕУ) 2017/623 од 30 март 2017 година за изменување на Анексите II и III од Регулјативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од пестициди од ацеквиноцид, амитраз, кумафос, дифлуфеникан, флумеквин, метрибузин, перметрин, пироксостробин и стрептомицин во или врз одредени производи (CELEX број 32017R0623); Регулјативата на Комисијата (ЕУ) 2017/624 од 30 март 2017 година за изменување на Анексите II и V од Регулјативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од пестициди од бифеназат, даминозид и толпифлуанил во или врз одредени производи (CELEX број 32017R0624); Регулјативата на Комисијата (ЕУ) 2017/626 од 31 март 2017 година за изменување на Анексите II и III од Регулјативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максимално дозволено ниво на резидуи од пестициди од ацетамипирд, цијантранилипрол, циперметрин, ципродинил, дифеноконазол, етефон, флуопирам, флутраифол, флукаспироксад, имазапик, имазапир, ламбда-цихалотрин, метотрион, профенофос, пропиконазол, приметанил, спиротетрамат, тебуконазол, триазофос и трифлуксикстобин во или врз одредени производи (CELEX број 32017R0626); Регулјативата на Комисијата (ЕУ) 2017/671 од 7 април 2017 година за изменување на Анекс II од Регулјативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од пестициди од клотианидин и тиаметоксам во или врз одредени производи (CELEX број 32017R0671); Регулјативата на Комисијата (ЕУ) 2017/983 од 9 јуни 2017 година за изменување на Анексите III и V од Регулјативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од пестициди од трициклозол во или врз одредени производи (CELEX број 32017R0983); Регулјативата на Комисијата (ЕУ) 2017/1016 од 14 јуни 2017 година за изменување на Анексите II, III и IV од Регулјативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од пестициди за бемовиндифлутир, хлорантранилипрол, делтаметрин, етофумезат, халоксифол, Peripo Mosaic Virus нисковирулентен изолат VC1, Peripo Mosaic Virus нисковирулентен изолат VX1, оксатиапибролин, пентиопирад, пироксостробин, спиротетрамат, сончогледово масло, толклофос-метил и тринексапак во или врз одредени производи (CELEX број 32017R1016); Регулјативата на Комисијата (ЕУ) 2017/1135 од 23 јуни 2017 година со која се изменуваат анексите II и III од Регулјативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и Советот во врска со максималните нивоа на остатоци за диметоат и ометоат во или на одредени производи (CELEX број 32017R1135); Регулјативата на Комисијата (ЕУ) 2017/1164 од 22 јуни 2017 година за изменување на Анексите II и III кон Регулјативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максималните нивоа на остатоци за акриринарил, металаксил и тиабендазол во или на одредени производи (CELEX број 32017R1164); Регулјативата на Комисијата (ЕУ) 2017/1777 од 29 септември 2017 година со која се изменуваат анексите II, III и IV кон Регулјативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и Советот во врска со максималните нивоа на остатоци за вирус Bacillus amyloliquefaciens FZB24, вирус Bacillus amyloliquefaciens МБИ 600, глен јат-лен, дихлорпроп-П, етефон, етидиазол, флоникимид, флазифоп-II, водород пероксид, металецхид, пенконазол, спинеторам, тау-флувианат и Уртипа во или на одредени производи (CELEX број 32017R1777).

(*)Правилникот за начинот и постапката за земање примероци за определување на резидуи од пестициди во храната во рамки на официјалната контрола е усогласен со Директивата 2002/63/EK од 11 јули 2002 година со која се воведуваат методите на Заедницата за земање на мостри за службени контроли на резидуи од пестициди во и на производи од растително и животинско потекло (CELEX број 32003L0063).

(*)Правилникот за посебните барања за безбедност на храната за посебна нутритивна употреба-преработена храна на житна основа и детска храна за доенчиња и мали деца е усогласен со Директивата (ЕЗ) бр. 125/2006 од 5 декември 2006 година за преработена храна на житна основа и детска храна за доенчиња и мали деца, (CELEX број 32006L0125).

(*)Правилникот за посебните барања за безбедност на храната за посебна нутритивна употреба-млечна храна за доенчиња е усогласен со Директивата 2006/141/EЗ на Комисијата од 22 декември 2006 година за почетна формула за доенчиња и за последователна формула за доенчиња и за изменување на Директивата 1999/21/EЗ (CELEX 32006L0141) изменета со Регулјативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 1243/2008 од 12 декември 2008 година за изменување на Анексите III и VI кон Директивата 2006/141/EЗ што се однесуваат на барања во однос на составот на одредени формули за новороденчињата (CELEX број 32008L1243).

(*)Правилникот за општите барања за безбедност на храната во однос на максималните нивоа на одделни контаминенти е усогласен со Регулјативата на Комисијата бр. 2003/1881/EK од 19 декември 2003 година во врска за утврдување на максималните нивоа на одредени контаминенти во прехранбени производи (CELEX бр. 32006R1881); Регулјативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 1126/2007 од 28 септември 2007 година која ја надополнува Регулјативата (ЕЗ) бр.

1881/2006 ги поставува максималните нивоа на одредени контаминанти во прехранбените производи во однос на Fusarium отрови во пченка и производи од пченка (CELEX бр. 32007P1126); Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 565/2008 од 18 јуни 2008 година која ја надополнува Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 ги поставува максималните нивоа на одредени контаминанти во прехранбените производи во поглед на утврдувањето на максималното ниво на диоксини и ПХБ во црн дроб од риби (CELEX бр. 32008R0565); Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 629/2008 пд 2 јули 2008 година која ја надополнува Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 ги поставува максималните нивоа на одредени контаминанти во храната (CELEX бр. 32008R0629); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 105/2010 од 5 февруари 2010 година која ја надополнува Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 ги поставува максималните нивоа на одредени контаминанти во прехранбените производи во однос на Охратоксин А (CELEX бр. 320010R0105); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 165/2010 од 26 февруари 2010 година за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 со која се утврдуваат максималните нивоа на одредени контаминанти во прехранбените производи во однос на афлатоксините (CELEX бр. 32010R0165); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 420/2011 од 29 април 2011 година за изменување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 за одредување на максималните нивоа на одредени контаминанти во прехранбените производи (CELEX бр. 32011R0420); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 835/2011 од 19 август 2011 година за изменување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 во однос на максималните нивоа за полициклични ароматични јагледородороди во прехранбените производи (CELEX бр. 32011R0835); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 1258/2011 од 2 декември 2011 година за изменување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 во однос на максималните нивоа на нитрати во прехранбените производи (CELEX бр. 32011R1258); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 1259/2011 од 2 декември 2011 година за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 во однос на максималните нивоа на диоксин, PCBs-слични диоксини и не-диоксини PCBs во прехранбени производи (CELEX бр. 32011R1259); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 594/2012 од 5 јули 2012 година за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 во однос на максималните нивоа на охратоксин А, не- PCBs- не-слични диоксини и меламини во прехранбените производи (CELEX бр. 32012R0594); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 1058/2012 од 12 ноември 2012 година за изменување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 во однос на максималните нивоа на афлатоксин во суви смокви (CELEX бр. 32013R1058); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 1067/2013 од 30 октомври 2013 година за изменување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 во однос на максималните нивоа на диоксини контаминанти, диоксини слични PCBs и диоксин не-слични PCBs во приот дроб на копнени животни (CELEX бр. 32013R1067); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 212/2014 од 6 март 2014 година за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 во однос на максималните нивоа на контаминантот цитрин во додатаци на исхрана кои се на основа на ориз кој е ферментиран со првен квасец Monascus purpureus (CELEX бр. 32014R0212); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 488/2014 од 12 мај 2014 година за изменување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 во однос на максималните нивоа на кадмимум во храната (CELEX бр. бр. 2014R0488); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 696/2014 од 24 јуни 2014 година за изменување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 во однос на максималните нивоа на ерука киселина во растителни масла и масти и храна која содржи раститени масла и масти (CELEX бр. 32014R0696); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 1327/2014 од 12 декември 2014 година за изменување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 во однос на максималните нивоа полициклични ароматични јагледородороди (PAHs) во традиционално пушено месо и производи од месо и традиционално чадена риба и производи од риба (CELEX бр. 32014R1327); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2015/704 од 30 април 2015 година за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 во однос на максималните нивоа на ПХБ слични на диоксин кај диво заловените шилести ајкули (CELEX бр. 32015R0704); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2015/1005 од 25 јуни 2015 година за изменување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 во однос на максималните нивоа на олово во одредени прехранбени производи (CELEX бр. 32015R1005); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2015/1006 од 25 јуни 2015 година за изменување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 во однос на максималните нивоа на неоргански арсен во прехранбените производи (CELEX бр. 32015P1006); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2015/1125 од 10 јули 2015 година за изменување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 во однос на максималните нивоа за полициклични ароматични јагледородороди во Katsuoobushi (исушено бонито) и на одредени сушени балнички херинги (CELEX бр. бр. 32015R1125); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2015/1137 од 13 јули 2015 година за изменување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 во однос на максималните нивоа на Охратоксин А во зачини Capsicum spp. (CELEX бр. 32015P1137); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2015/1933 од 27 октомври 2015 година за изменување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 во однос на максималните нивоа за полициклични ароматични јагледородороди во какаово влакно, чипс од банана, додатаци во исхраната, сушени билки и сушени зачини (CELEX бр. број 32015R1933); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2015/1940 од 28 октомври 2015 година за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 во однос на максималните нивоа на ergot sclerotia кај одредени необработени житни култури и одредби за следење и извествување (CELEX бр. 32015R1940); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2016/239 од 19 февруари 2016 година за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 во однос на максималните нивоа на тропански алкалоиди во одредени житни храни за доенчиња и мали деца (CELEX бр. 32016P0239); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2017/1237 од 7 јули 2017 година за изменување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 во однос на максималните нивоа на китионска киселина во непереработени цели, мелени, бланширани, испукани, сечкани семки од кајсии, пласирани на пазарот за крајниот потрошувач (CELEX бр. 32017R1237) I Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2018/290 од 26 февруари 2018 година за изменување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 во однос на максималните нивоа на естри на глицидил масни киселини во растителни масла и масти, формула за новороденчиња, последователна формула и храна за посебни медицински намени за доенчиња и мали деца (CELEX бр. 32018R0290).

(*)Правилникот за посебни барања за безбедност на пластични материјали и производи што доаѓаат во контакт со храната е усогласен со Регулативата (ЕЗ) бр. 10/2011 од 14 јануари, 2011 година за пластични материјали и предмети наменети да дојдат во контакт со храната (CELEX бр. 32011R0010).

(**)Правилникот за посебни барања за безбедност на керамичките производи што доаѓаат во контакт со храната е усогласен со Директивата на Советот 84/500/ЕЕЗ од 15 октомври 1984 година за приближување на законите на земјите-членки за керамички артикли наменети да дојдат во контакт со храна (CELEX бр. 31984L0500) дополнета со Директивата 2005/31/ЕЗ на Комисијата од 29 април 2005 година за изменување на Директива 84/500/ЕЕЗ на Советот во однос на изјава за усогласеност и критериуми за изведба на аналитички метод за керамички производи наменети за контакт со храна (CELEX бр.32005L0031).

(***)Правилникот за општите барања за безбедност на материјалите и производите што доаѓаат во контакт со храната е усогласен со Регулатива (ЕЗ) бр. 1953/2004 на Европскиот Парламент и на Советот од 27 октомври 2004 година за материјалите и производите наменети да дојдат во контакт со храната (CELEX бр. 32004R1935); Регулатива (ЕЗ) бр. 2023/2006 на Европската Комисија од 22 декември 2006 година за добра производна пракса за материјали и производи од пластика наменети да дојдат во контакт со храна (CELEX бр. 32006R2023) и Регулатива (ЕЗ) бр. 282/2008 од 27 март 2008 година за рециклирани пластични материјали и предмети одредени да стапат во контакт со храна (CELEX бр. 32008R0282) и изменување на Регулатива (ЕЗ) бр. 2023/2006 (CELEX бр.32006R2023).

(***)Правилникот за посебните барања за безбедност на храната произведена со јонизирачко зрачење е усогласен со Директивата 1999/2/ЕЗ на Европскиот Парламент и на Советот од 22 февруари 1999 година за приближување на законодавството на земјите-членки за храна и прехранбени состојки третирани со јонизирачко зрачење, CELEX број 31999L0002 и со Директивата 1999/3/ЕЗ на Европскиот Парламент и на Советот од 22 февруари 1999 за формирање листа на Заедницата за храна и прехранбени состојки третирани со јонизирачко зрачење, (CELEX број 31999L0003).

(***)Правилникот за посебните барања за безбедност на додатоците на исхрана е усогласен со Директивата 2002/46/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 10 јуни 2002 година за додатоци на исхраната (CELEX број 32002L0046); Директивата на Комисијата 2006/37/ЕЗ од 30 март 2006 година со која се надополнува Анекс II на Директивата 2002/46/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 10 јуни 2002 година во однос на вклучување на одредени супстанции (CELEX број 32006L0037); Регулативата (ЕЗ) бр. 1170/2009 на Европскиот парламент и на Советот од 30 ноември 2009 година со која се надополнува Директивата 2002/46/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот и Регулативата (ЕК) бр. 1925/2006/ЕК на Европскиот парламент и на Советот во однос на листи на витамини и минерали и нивни форми кои можат да се додадат вохрана, вклучувајќи и додатоци во храната (CELEX број 32009R1170); Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 1161/2011 од 14 ноември 2011 година со која се надополнува Директивата 2002/46/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот и Регулативата (ЕК) бр. 1925/2006/ЕК на Европскиот парламент и на Советот и Регулатива на Комисијата (ЕК) бр. 953/2009 во однос на листи на минерали кои можат да се додадат на исхраната (CELEX број 32011R1161); Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 119/2014 на Европскиот парламент и на Советот од 7 февруари 2014 година со која се надополнува Директивата 2002/46/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот и Регулативата (ЕК) бр. 1925/2006/ЕК на Европскиот парламент и на Советот во однос на квасец збогатен со хром кој се користи за производство на додатоци во исхраната и хром (III) лактат три-хидрат додаден на храна (CELEX број 32014R0119); Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр.2015/414 на Европскиот парламент и на Советот од 12 март 2015 година со која се надополнува Директивата 2002/46/ЕЗ на Европскиот парламент во однос на (6S)-5-метилтетрахидрофолна киселина, сол на глюкозаминот кој се користи во производство на додатоци на исхраната (CELEX број 32015R0414) и Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 2017/1203 на Европскиот парламент и на Советот од 5 јули 2017 година со која се надополнува Директивата 2002/46/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот и Регулативата (ЕК) бр.1925/2006/ЕК на Европскиот парламент и на Советот во однос на органски силициум (монометилсиланетриол) и калциум фосфорилигосахариди (POs-Ca®) додадени на храна и користени за производство на додатоци на исхраната (CELEX број 32017R1203).

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

2108.

Врз основа на член 3 став 5, член 5 став 6, член 5-а став 4, член 10 став 3, член 11 став 5, член 15 став 5, член 17 став 2, член 19 и член 19-б став 4 од Законот за регистрирање на готовински плаќања („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/01, 42/03, 40/04, 70/06, 126/06, 88/08, 133/09, 171/10, 185/11, 6/12, 79/13, 188/13, 115/14, 129/15, 154/15, 23/16, 11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), министерот за финансии донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ И ФУНКЦИОНАЛНИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНТЕГРИРАНИОТ АВТОМАТСКИ СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ, ОБРАЗЕЦОТ НА ФИСКАЛНАТА СМЕТКА, ОБРАЗЕЦ НА ФИСКАЛНО ЛОГО, ДОКУМЕНТОТ КАСОВА СМЕТКА ЗА СТОРНА ТРАНСАКЦИЈА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА КНИГАТА ЗА ДНЕВНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ, НАЧИНОТ ЗА ОДОБРУВАЊЕ И ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОДАЖБАТА НА СООДВЕТЕН МОДЕЛ НА ФИСКАЛНА АПАРАТУРА, ОДНОСНО ИНТЕГРИРАН АВТОМАТСКИ СИСТЕМ НА УПРАВУВАЊЕ, НАЧИНОТ НА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОДАЖБАТА НА СООДВЕТЕН МОДЕЛ НА ФИСКАЛНА АПАРАТУРА, ОДНОСНО ИНТЕГРИРАН АВТОМАТСКИ СИСТЕМ НА УПРАВУВАЊЕ, ФУНКЦИОНАЛНИТЕ И ТЕХНИЧКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИМААТ ФИСКАЛНИТЕ АПАРАТИ И ИНТЕГРИРАНИОТ АВТОМАТСКИ СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ, ПОСТАПКАТА И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ЗА НИВНО ОДОБРУВАЊЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА, ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ФИСКАЛНАТА СМЕТКА, НАЧИНОТ НА ПРОВЕРКА И КОНТРОЛА НА ФИСКАЛНИТЕ АПАРАТИ И ПРАВИЛАТА ЗА ТЕХНИЧКО ОДРЖУВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ НА ИСТИТЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА КОНТРОЛА И ПРОВЕРКА НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ И ТЕХНИЧКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ФИСКАЛНИОТ СИСТЕМ НА ОПРЕМА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Во Правилникот за техничките и функционалните карактеристики на интегрираниот автоматски систем за управување, образецот на фискалната сметка, образец на фискално лого, документот касова сметка за сторна трансакција, формата и содржината на книгата за дневни финансиски извештаи, начинот за одобрување и продолжување на дозволата на производството и продажбата на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување, начинот на одземање на дозволата за одобрување на производството и продажбата на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување, функционалните и техничките карактеристики кои треба да ги имаат фискалните апарати и интегрираниот автоматски систем за управување, постапката и документацијата за нивно одобрување за производство и продажба, елементите на фискалната сметка, начинот на проверка и контрола на фискалните апарати и правилата за техничко одржување и сервисирање на истите, формата и содржината на барањето за добивање овластување за вршење на контрола и проверка на функционалните и техничките карактеристики на фискалниот систем на опрема и потребната документација („Службен весник на Република Македонија“ бр.168/14 и 61/16) во членот 2 по точката 19 се додава нова точка 20 која гласи:

„20. Промет од македонски производи е промет кој во фискалниот систем на опрема се евидентира како промет на добра на кои во декларацијата согласно Законот за заштита на потрошувачите е наведено дека се произведени на територијата на Република Северна Македонија, како и услугите извршени од правни и физички лица вршителите на стопанска дејност, резиденти на Република Северна Македонија.“

Член 2

Во членот 41 во ставот (1) зборовите „EN 60950, EN 55022: Класа А и EN 50082-1“ се заменуваат со зборовите „EN 60950, EN 55023: Класа А и EN 61000-6-1“.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-5019/1
19 јуни 2020 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р **Нина Ангеловска**, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

ISSN 0354-1622



2020166

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.